



ПРОБЕЛА - ДООЕЛ ПРИЛЕП

ул. „Савка Манеска“ бр. 3а

7500 Прилеп, Р. Македонија

e-mail: probela.prilep@gmail.com www.probela.mk

моб: 071 260594 проектирање - урбанизам - Инженеринг

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

**за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за намена А4.3 на КП
со бр. 167, 172, 173, 174, 175 и 176, КО
Загорани, Општина Прилеп**

Инвеститори: Владимир Глигоровски
ул. "Никола Парапунов" бр. 4/3/6,
Гостивар

Намена: А4.3 - викенд куќи и други објекти за времено
сместување

Локација: КП со бр. 167, 172, 173, 174, 175 и 176,
КО Загорани, Општина Прилеп

Тех. Број 307-23/2025

„ПРОБЕЛА“ ДООЕЛ - ПРИЛЕП

Јуни, 2025



Управител:

Марјанчо Димески



ПРОБЕЛА - ДООЕЛ ПРИЛЕП

ул. „Савка Манеска“ бр. 3а

7500 Прилеп, Р. Македонија

e-mail: probela.prilep@gmail.com www.probela.mk

моб: 071 260594 проектирање - урбанизам - Инженеринг

Инвеститори: **Владимир Глигоровски**

ул. "Никола Парапунов" бр. 4/3/6, Гостивар

Намена: А4.3 - викенд куќи и други објекти за
времено сместување

Локација: КП со бр. 167, 172, 173, 174, 175 и 176,
КО Загорани, Општина Прилеп

Надлежен орган: Општина Прилеп

Фаза: Урбанизам

Планер: Марјан Димески д.и.а. _____

Јуни, 2025

„ПРОБЕЛА“ ДООЕЛ - ПРИЛЕП

Управител:



Марјан Димески



ПРОБЕЛА - ДООЕЛ ПРИЛЕП

ул. „Савка Манеска“ бр. 3а

7500 Прилеп, Р. Македонија

e-mail: probela.prilep@gmail.com www.probela.mk

моб: 071 260594 проектирање – урбанизам - Инженеринг

СОДРЖИНА

1. Општ дел

- 1.1. Насловна страна
- 1.2. Регистрација од Централен Регистар на РМ
- 1.3. Лиценца на правното лице
- 1.4. Решение за именување на одговорен планер
- 1.5. Копија од овластување на планер

-Марјан Димески д.и.а. -овластување бр. **0.0091**

2. Проектен дел

- 2.1. Проектна програма
- 2.2. Макролокација - сателитска снимка
- 2.3. Ажурирана подлога М=1:1000

Број: 0805-50/150020240458387

Датум и време: 25.12.2024 г. 14:35

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 25.12.2024 во 14:35
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 05.11.2026
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6471005
Целосен назив:	Друштво за проектирање, промет и услуги ПРОБЕЛА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
Седиште:	САВКА МАНЕСКА бр.3-а ПРИЛЕП, ПРИЛЕП
Вид на субјект на упис:	ДООЕЛ
Датум на основање:	31.3.2009 г.
Времетраење:	Неограничено
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4021009508009
Потекло на капиталот:	Домашен
Големина на субјектот:	микро
Организационен облик:	05.4 - друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог EUR:	0,00
Непаричен влог EUR:	5.000,00
Уплатен дел EUR:	5.000,00
Вкупно основна главнина EUR:	5.000,00

Број: 0805-50/150020240458387

Страна 1 од 2

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/1CA2AD93FD0E6F5880FC160833F59236A075890B5F8B078EF3C9C40980CB00B2>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана



СОПСТВЕНИЦИ	
Име и презиме/Назив:	МАРЈАНЧО ДИМЕСКИ
Адреса:	САВКА МАНЕСКА бр.3 А ПРИЛЕП, ПРИЛЕП
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог EUR:	0,00
Непаричен влог EUR:	5.000,00
Уплатен дел EUR:	5.000,00
Вкупен влог EUR:	5.000,00

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

ОВЛАСТУВАЊА	
Управител	
Име и презиме:	МАРЈАНЧО ДИМЕСКИ
Адреса:	САВКА МАНЕСКА бр.3 А ПРИЛЕП, ПРИЛЕП
Овластувања:	Управител
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	probela.prilep@gmail.com

Напомена:

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.mk/ds/validateDocument/1CA2AD93FD0E6F5680FC160833F59236A075890B5FBB078EF3C9C40960CB00B2>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.





Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 244/19, 18/20, 279/20, 227/22 и 111/23), Министерството за транспорт и врски издава

ЛИЦЕНЦА Б
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД
ВТОРА КАТЕГОРИЈА
на

Друштво за проектирање, промет и услуги
ПРОБЕЛА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

САВКА МАНЕСКА бр.3-а ПРИЛЕП, ПРИЛЕП
ЕМБС: 6471005

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 10.03.2031 година

Број П.488/Б
10.03.2024 година
(ден, месец и година на издавање)



МИНИСТЕР

Благој Бочварски

Согласно со Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 32/2020), го донесувам следното:

РЕШЕНИЕ

за назначување на планер за изработка на

**ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за намена А4.3 на КП со бр. 167, 172,
173, 174, 175 и 176, КО Загорани, Општина Прилеп**

Инвеститор: Владимир Глигороски

Адреса/Седиште: ул. „Никола Парапунов “ бр. 4/3/6, Гостивар

Планер: Марјанчо Димески д.и.а овластување бр. 0.0091

Образложение

Планерот и проектантот се должни проектната документација да ја изработат во согласност со Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 32/2020). Именуваните работници ги исполнуваат условите (поседуваат соодветно овластување за изработка на урбанистички планови и овластувања за изработка на проектна документација издадени од Комората на овластени архитекти и инженери за планер-потписник на планска документација и соодветни овластувања), пропишани со овој закон и располагаат со потребната стручна спрема од својата област.

Прилеп
Јуни 2025 год.



Управител:



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

МАРЈАНЧО ДИМЕСКИ

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0091**

Издадено на: 02.09.2020 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.



ПРОБЕЛА - ДООЕЛ ПРИЛЕП

ул. „Савка Манеска“ бр. 3а

7500 Прилеп, Р. Македонија

e-mail: probela.prilep@gmail.com www.probela.mk

моб: 071 260594 проектирање – урбанизам - Инженеринг

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за
намена А4.3 на КП со бр. 167, 172, 173, 174, 175 и 176, КО Загорани,
Општина Прилеп

ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП со бр. 167, 172, 173, 174, 175 и 176, КО Загорани, Општина Прилеп, изработена од Проектантско биро „ПРОБЕЛА“ ДООЕЛ - Прилеп, се изработува во согласно:

- Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24 и 40/25)

- Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр. 225/20, 219/21, 104/22 и 99/23).

- Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18 и 168/18 и Сл.Весник на РСМ бр.225/20, 219/2021, 104/2022, 99/2023 и 7/2025).

- Законот за Градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20, 279/20, 227/22, 111/23, 224/24, 224/24, 255/24, 3/25, 17/25, 87/25 и 101/25).

- Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 60/12, 29/15, 32/16, 114/16 и 211/20).

- Одобрена иницијатива од Комисијата за урбанизам при општина Прилеп

- Условите за планирање на просторот издадени од Агенцијата за просторно планирање со бр. Y04225 од април 2025 и Решението за Услови за планирање на просторот со бр. 15-1853/2 од 08.05.2025 издадено од Секторот за просторно планирање при Министерството за животна средина и планирање на просторот.

- Ажурирана геодетска подлога.

- Имотни листови

- Друга законска и подзаконска регулатива која се користи при изработка на плански и проектни документи од различни области поврзани со предметната локација.



ПРОБЕЛА - ДООЕЛ ПРИЛЕП

ул. „Савка Манеска“ бр. 3а

7500 Прилеп, Р. Македонија

e-mail: probela.prilep@gmail.com www.probela.mk

моб: 071 260594 проектирање – урбанизам - Инженеринг

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Проектниот опфат на предметниот Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП со бр. 167, 172, 173, 174, 175 и 176, КО Загорани, Општина

Прилеп има површина **околу 1,51ха**.

Проектниот опфат на западната страна граничи со локалниот пат Веселчани-Загорани, на јужната страна се граничи со КП бр. 178 и КП бр. 177, на источната страна граничи со КП бр. 170 и КП бр. 169 и на северната страна со КП бр. 145/1, КП бр. 168 и КП бр. 166, КО Загорани, општина Прилеп.

Пристапот до новоформираната ГП е од постојниот локалниот пат Веселчани-Загорани.

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Изработката на овој УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за КП со бр. 167, 172, 173, 174, 175 и 176, КО Загорани, Општина Прилеп е согласно член 58 став (б), од Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр. 32/20, 111/23, 171/24 и 224/24).

Овај УП се изработува согласно член 58 став 3 алинеа 8, во која се вели дека УП може да се изработи за: градби и опрема за вршење на дејности од туризмот, спортот, рекреацијата и придружните угостителски градби, хотели, мотели, кампови, голф терени, плажи во крајбрежни појаси на природни и вештачки езера и други спортско-рекреациски активности. Во овај случај се работи за туристички комплекс со времено сместување, спортски терени на отворено, мали комерцијални единици, ресторан и сл.

Оттука во урбанистички проект се предвидува поединечна класа на намена:
A4.3 - ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ

и компатибилни намени Д3.1 – Спортски терени на отворено, на трева, за тенис, фудбал и други спортови, без трибини - Стрелиште и Објект за потребите на стрелиштето (како комплементарна намена), Б1 – Мали единици на комерцијални и деловни намени, Б3.1 - Угостителски објект – ресторан и В1.4 - Континуирано и дополнително образование и усовршување, оспособување и учење за возрасни лица (предавална за обука на возрасни лица).

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

За предвидената класа на намена потребно е да се предвиди квалитетна инфраструктура, во смисла пристап до локацијата, како и водоводна, канализациона, енергетска и електронско комуникациска инфраструктура.

Постојната инфраструктура, доколку ја има на локалитетот, потребно е да се прилагоди соодветно со планските потреби.



ПРОБЕЛА - ДООЕЛ ПРИЛЕП

ул. „Савка Манеска“ бр. 3а

7500 Прилеп, Р. Македонија

e-mail: probela.prilep@gmail.com www.probela.mk

моб: 071 260594 проектирање – урбанизам - Инженеринг

Доколку поминуваат постојни инфраструктурни водови низ или во близина на проектниот опфат, да се почитуваат мерките за заштита на истите пропишани од соодветните правни лица/институции кои стопанисуваат со нив.

ЦЕЛИ

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, се изработува за поединечни градби, комплекси на градби и инфраструктури од државно и локално значење вон населените места и вон опфат на урбанистичките планови, и тоа на земјоделско, шумско и друго земјиште, крајбрежни појаси и други простори за кои што не постојат услови или економска оправданост за донесување на урбанистички план.

Со истиот, како развоен документ, има крајна цел преку:

- рационално користење на земјиштето,
- почитување на пејсажните вредности
- почитување на културното и градителското наследство,
- подигнување на хуманоста на просторот и непречено движење
- вградување на заштитни мерки,
- почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето,
- предвидување мерки за заштита и многу други цели,
- утврдување на параметрите кои се потребни за издавање на одобрение за градење, при реализација на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со поединечна класа на намена: А4.3, односно, викенд куќи на КП со бр. 167, 172, 173, 174, 175 и 176, КО Загорани, Општина Прилеп.

Основа за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план ќе биде Просторниот план на Република Македонија, односно, Условите за планирање на просторот издадени од Агенцијата за просторно планирање со бр. Y04225 од април 2025 и Решението за Услови за планирање на просторот со бр. 15-1853/2 од 08.05.2025 издадено од Секторот за просторно планирање при Министерството за животна средина и планирање на просторот.

Во планираниот опфат се предвидува една градежна парцела со максимална површина за градење дефинирана со градежни линии. Во рамките на максималната површина за градење се предвидуваат следните поединечни градби:

1. За поединечната намена А4.3 – Викенд куќи, објекти за времено сместување
2. За компатибилната намена ДЗ.1 – Спортски терени на отворено, на трева, за тенис, фудбал и други спортови, без трибини - Стрелиште и Објект за потребите на стрелиштето (како комплементарна намена),
3. За компатибилната намена Б1 – Мали единици на комерцијални и деловни намени
4. За компатибилната намена БЗ.1 - Ресторан
5. За компатибилната намена В1.4 - Континуирано и дополнително образование и усовршување, оспособување и учење за возрасни лица



ПРОБЕЛА - ДООЕЛ ПРИЛЕП

ул. „Савка Манеска“ бр. 3а

7500 Прилеп, Р. Македонија

e-mail: probela.prilep@gmail.com www.probela.mk

моб: 071 260594 проектирање – урбанизам - Инженеринг

Во градежната парцела се освен предвидените објекти се предвидува внатрешна сообраќајница со пристап до сите површини за градба, пешачки патеки, ниско и високо зеленило, паргинг простори и сл. Најмалку 3% од вкупниот број на потребни паркинг места да биде наменет за лица со инвалидност и истите да се обележат со соодветна хоризонтална и вертикална сигнализација.

Согласно член 80, став(1) комплементарна намена е намена што во една градежна парцела и една градба ја дополнува и служи склучиво за функционирање на основната намена утврдена со урбанистичкиот план.

Се предвидува една максимална површина за градење дефинирана со градежни линии. Поединечните градби, нивната диспозиција во однос на парцелата, растојанија до РЛ и ГГП, спратност и максимална височина ќе бидат дефинирани со урбанистичкиот проект во согласност со позитивните законски и подзаконски нормативи. Паркирањето ќе се реши во рамките на градежната парцела.

МЕТОДОЛОГИЈА

Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежни парцели со поединечна класа на намена А4.3 и компатибилни класи на намена на КП со бр. 167, 172, 173, 174, 175 и 176, КО Загорани, Општина Прилеп, ЌЕ СЕ ИЗРАБОТИ ВРЗ ОСНОВА НА МЕТОДОЛОГИЈАТА, која произлегува од Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24 и 40/25), како и Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр. 225/20, 219/21, 104/22 и 99/23).

При изработката ќе се почитуваат сите други законски и подзаконски акти одразлични области, кои влијаат на планирањето. Планско проектната документација да се изработи врз основа на **Ажурирана Геодетска подлога**, каде ќе се евидентираат сите постојни надземни и подземни градби во рамките на проектниот опфат и пошироко, во документационата основа на планот.

Инвеститори:

Владимир Глигоровски
ул. "Никола Парапунов" бр. 4/3/6, Гостивар

Изработувач:

„ПРОБЕЛА Проект„ДООЕЛ

ПЛАНЕР:

Марјан Димески д.и.а.
БР. НА ОВЛАСТУВАЊЕ **0.0091**





Општина Прилеп
Локална самоуправа

Municipality of Prilep
Local self-government

До:
Владимир Глигоровски
ул. „Никола Парапунов“ бр.4/3/6
Гостивар

Ваш број:
Наш број: 10-512/2
13.09.2024

ПРЕДМЕТ: Известување по разгледување на Иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план согласно член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.32/20 и 111/23) на КП 167, 172, 173, 174, 175 и 176 КО Загорани Општина Прилеп, Општина Прилеп заверена со број 10-512/1 од 09.02.2024 год.

Почитувани,
по извршениот увид на Вашиот предмет, Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на Општина Прилеп со бр.08-2369/1 од 29.08.2024 после разгледување на Иницијативата, го констатира следното:

Иницијативата поднесена од Владимир Глигоровски ул. „Никола Парапунов“ бр.4/3/6, Гостивар за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план согласно член 58 став (6) на КП 167, 172, 173, 174, 175 и 176 КО Загорани Општина Прилеп, истата **СЕ ПРИФАКА** и подносителот може да започне со изработка на УП, согласно член 58 став(6), од Законот за урбанистичко планирање (Сл.В на РСМ бр.32/20 и 111/23)

КОМИСИЈА:

Претседател: Илија Беличоски д.и.а **Belichoski**

Член: Катерина Спиркоска д.и.а **Katerina Spirkoska**

Член: Марјанчо Димески д.и.а **Marjancho Dimeski**

Член: Љупчо Стојчески д.и.а **Ljupche Stojcheski**

Digitally signed by Ilija Belichoski
DN: cn=Ilija Belichoski, o=Opština Prilep, ou=North Macedonia, telephone=020 21 09 10 00
Reason: I am the author of this document
Date: 2024.09.13 21:09:02.00

Digitally signed by Katerina Spirkoska
DN: cn=Katerina Spirkoska, o=Opština Prilep, ou=North Macedonia, telephone=020 21 09 10 00
Reason: I am approving this document
Date: 2024.09.19 08:28:03.00

Digitally signed by Marjancho Dimeski
Date: 2024.09.20 08:09:53 +02'00'

Digitally signed by Ljupche Stojcheski
DN: cn=Ljupche Stojcheski, o=Opština Prilep, ou=North Macedonia, telephone=020 21 09 10 00
Reason: I am approving this document
Date: 2024.09.19 13:15:08 +02'00'

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-24787/2023 од 18.12.2023 11:09:36



ИМОТЕН ЛИСТ број: 395 ПРЕПИС

Катастарска општина: ЗАГОРАНИ

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	2106956473004	ВЛАДИМИР ГЛИГОРОВСКИ	НИКОЛА ПАРАПУНОВ 4/3/6, ГОСТИВАР	1/1	Потврдување на Договор за купопродажба на недвижен имот ОДУ бр. 908/23 од 13.12.2023 год. од Нотар Татјана Адамоска Конеска од Прилеп.	1112-5022/2023	14.12.2023 09:34:30

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел	култура	класа						
167		ЗАЈАЧКИ КАМЕН	33	4	5277	СОПСТВЕНОСТ		1112-5022/2023	14.12.2023 09:34:30

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис
33	Плодните земјишта

Тип

Препис

Опис

Цела содржина од имотниот лист



Овластено лице:
Ли́ла Чанџуковска
име и презиме, потпис



ИМОТЕН ЛИСТ број: 393 ПРЕПИС
Катастарска општина: ЗАГОРАНИ


ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ							
Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	***	ВЛАДИМИР ГЛИГОРОВСКИ	НИКОЛА ПАРАПУНОВ 4/3/6, ГОСТИВАР	1/1	Солемнизација -Потврдување на приватна исправа Договор за продажба на недвижен имот ОДУ.бр.759/23 од 21.08.2023 год. од нотар Боге Дамески од Прилеп	1112-3427/2023	22.08.2023 13:01:35

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ											
Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура		класа						
174		ЗАЈАЧКИ КАМЕН	зз	л	4	1995	СОПСТВЕНОСТ			1112-3427/2023	22.08.2023 13:01:35
175		ЗАЈАЧКИ КАМЕН	зз	лз	4	736	СОПСТВЕНОСТ			1112-3427/2023	22.08.2023 13:01:35
176		ЗАЈАЧКИ КАМЕН	зз	н	4	4656	СОПСТВЕНОСТ			1112-3427/2023	22.08.2023 13:01:35

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
лз	Лозја
л	Ливади
зз	Плодните земјишта
н	Нива
***	СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-1968/2024 од 01.02.2024 13:16:54



ИМОТЕН ЛИСТ број: 393 ПРЕПИС
Катастарска општина: ЗАГОРАНИ

М.П.



Овластено лице:

Дистрибутивен систем на АКН

име и презиме, потпис



ИМОТЕН ЛИСТ број: 394 ПРЕПИС
Катастарска општина: ЗАГОРАНИ

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ							
Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	***	ВЛАДИМИР ГЛИГОРОВСКИ	НИКОЛА ПАРАПУНОВ 4/3/6, ГОСТИВАР	1/1	Солемнизација потврдување на приватна исправа договор за купопродажба на недвижен имот ОДУ бр.758/23 од 21.08.2023 г. од Нотар Боге Дамески од Прилеп	1112-3425/2023	24.08.2023 10:02:15

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ											
Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура		класа						
172		ЗАЈАЧКИ КАМЕН	зз	лз	4	363	СОПСТВЕНОСТ			1112-3425/2023	24.08.2023 10:02:15
173		ЗАЈАЧКИ КАМЕН	зз	н	4	2075	СОПСТВЕНОСТ			1112-3425/2023	24.08.2023 10:02:15

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
лз	Лозја
зз	Плодните земјишта
н	Нива
***	СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-1976/2024 од 01.02.2024 13:27:18



ИМОТЕН ЛИСТ број: 394 ПРЕПИС
Катастарска општина: ЗАГОРАНИ

М.П.

Овластено лице:

Дистрибутивен систем на АКН

име и презиме, потпис



дооел за геоедесија и градежништво

"ДАЛТА - геоеинженеринг" - Прилеп

dalta_geoinz @ yahoo.com

тел. 070 715 055 078 / 865 654

дел. број : 0801-172/3
датум: 08.11.2023

врска со дел. број : 0801-147/4
датум: 18.09.2023

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

К.П. 172, 173, 174, 175, 176, 167

К.О. ЗАГОРАНИ

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

"ДАЛТА - геоеинженеринг" Прилеп

Тони Јорданоски, овласиен геоедес

М.П.

СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ

1. насловна страна
2. содржина
3. технички извештај
4. скица со ажурирана подлога
5. оригинални податоци од теренски мерења (.rw5 фајл)
6. координати на снимени детални точки
7. копија од дигитален катастарски план
8. список на координати
9. прилози
10. CD


ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Елаборатот е изготвен за изработка на урбанистичка планска документација во даден опфат во К.О. Загорани врз основа на снимањето извршено со двофреквентен GPS "Stonex S800" при поволни метеоролошки услови на 14.09.2023 во 14ч. и на 04.11.2023 во 14ч.

Извршители на премерот:

Тони Јорданоски, инж. геодет
Наџали Дамески, д-р. инж. геодет

изготвил: *Тони Јорданоски, геод. инж*



ОРИГИНАЛНИ ТЕРЕНСКИ ПОДАТОЦИ (.RW5)

JB,NMVLADO GOSTIVAR,DT09-12-2023,TM20:44:18
MO,AD1,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0
--Stonex SurvCE Version 6.00.8
--CRD: Alphanumeric
--User Defined: Prilep_12km
--Equipment: Stonex, S800
--Antenna Type: [STXS8SX062A NONE],RA0.0725m,SHMP0.0490m,L10.0743m,L20.0653m,--L1/L2 Integrated Antenna
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
SP,PN1,N 4569608.4269,E 536785.5126,EL0.0000,--
SP,PN2,N 4569610.3167,E 536835.2773,EL0.0000,--
SP,PN3,N 4569619.6826,E 536893.9256,EL0.0000,--
SP,PN4,N 4569642.3908,E 536893.1686,EL0.0000,--
SP,PN5,N 4569666.3171,E 536951.5932,EL0.0000,--
SP,PN6,N 4569628.0913,E 536978.6899,EL0.0000,--
SP,PN7,N 4569604.0942,E 536987.8943,EL0.0000,--
SP,PN8,N 4569550.0666,E 537007.2888,EL0.0000,--
SP,PN9,N 4569523.3694,E 536924.4490,EL0.0000,--
SP,PN10,N 4569504.4313,E 536824.7562,EL0.0000,--
--DT09-14-2023
--TM16:46:27
--User Defined: Prilep_12km
--Equipment: Stonex, S800, SN:S802880402024, FW:0.22.180423(STONEX)
--Antenna Type: [STXS8SX062A NONE],RA0.0725m,SHMP0.0490m,L10.0743m,L20.0653m,--L1/L2 Integrated Antenna
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Data Collector Internet, Network: NTRIP iMAX-GNSS
BP,PN5,LA41.203683236236,LN21.333468764808,EL710.7617,AG0.0000,PA0.0000,ATAPC,SRROVER,--
--Entered Rover HR: 1.8000 m, Vertical
LS,HR1.8743
GPS,PN11,LA41.160924108000,LN21.260203695800,EL650.465000,--
--GS,PN11,N 4569598.7525,E 536796.7652,EL604.9440,--
--GT,PN11,SW2279,ST398806000,EW2279,ET398806000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN12,LA41.160870453600,LN21.260215172000,EL650.460000,--
--GS,PN12,N 4569582.2148,E 536799.5193,EL604.9392,--
--GT,PN12,SW2279,ST398829000,EW2279,ET398829000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN13,LA41.160803821200,LN21.260238603200,EL650.892000,--
--GS,PN13,N 4569561.6877,E 536805.0759,EL605.3715,--
--GT,PN13,SW2279,ST398847000,EW2279,ET398847000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN14,LA41.160745353600,LN21.260258738000,EL651.181000,--
--GS,PN14,N 4569543.6753,E 536809.8526,EL605.6607,--
--GT,PN14,SW2279,ST398863000,EW2279,ET398863000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN15,LA41.160704782800,LN21.260274279800,EL651.579000,--
--GS,PN15,N 4569531.1784,E 536813.5327,EL606.0589,--
--GT,PN15,SW2279,ST398886000,EW2279,ET398886000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN16,LA41.160646846800,LN21.260287875800,EL651.772000,--
--GS,PN16,N 4569513.3224,E 536816.7868,EL606.2521,--
--GT,PN16,SW2279,ST398901000,EW2279,ET398901000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN17,LA41.160632755200,LN21.260350745000,EL653.117000,--#
--GS,PN17,N 4569509.0490,E 536831.4410,EL607.5968,--#
--GT,PN17,SW2279,ST398965000,EW2279,ET398965000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN18,LA41.160680303400,LN21.260332694600,EL652.649000,--#
--GS,PN18,N 4569523.6954,E 536827.1662,EL607.1286,--#
--GT,PN18,SW2279,ST398980000,EW2279,ET398980000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN19,LA41.160759201000,LN21.260306511800,EL651.963000,--#
--GS,PN19,N 4569548.0028,E 536820.9501,EL606.4423,--#
--GT,PN19,SW2279,ST399000000,EW2279,ET399000000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN20,LA41.160815055000,LN21.260285529800,EL651.715000,--#
--GS,PN20,N 4569565.2079,E 536815.9802,EL606.1941,--#
--GT,PN20,SW2279,ST399014000,EW2279,ET399014000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN21,LA41.160884302200,LN21.260258031800,EL651.319000,--#
--GS,PN21,N 4569586.5369,E 536809.4730,EL605.7978,--#
--GT,PN21,SW2279,ST399032000,EW2279,ET399032000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN22,LA41.160952387800,LN21.260232932600,EL650.880000,--#
--GS,PN22,N 4569607.5103,E 536803.5260,EL605.3586,--#

--GT,PN22,SW2279,ST399050000,EW2279,ET399050000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN23,LA41.160988083000,LN21.260221047200,EL650.801000,--#
--GS,PN23,N 4569618.5076,E 536800.7045,EL605.2794,--#
--GT,PN23,SW2279,ST399060000,EW2279,ET399060000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN24,LA41.160995715000,LN21.260233738400,EL650.829000,--#
--GS,PN24,N 4569620.8767,E 536803.6464,EL605.3073,--#
--GT,PN24,SW2279,ST399068000,EW2279,ET399068000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN25,LA41.160945005400,LN21.260250817400,EL651.056000,--#
--GS,PN25,N 4569605.2539,E 536807.6999,EL605.5345,--#
--GT,PN25,SW2279,ST399081000,EW2279,ET399081000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN26,LA41.160892449000,LN21.260270248400,EL651.315000,--#
--GS,PN26,N 4569589.0642,E 536812.3037,EL605.7937,--#
--GT,PN26,SW2279,ST399094000,EW2279,ET399094000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN27,LA41.160828890400,LN21.260295660800,EL651.695000,--#
--GS,PN27,N 4569569.4876,E 536818.3167,EL606.1739,--#
--GT,PN27,SW2279,ST399110000,EW2279,ET399110000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN28,LA41.160748168800,LN21.260325090800,EL652.195000,--#
--GS,PN28,N 4569544.6213,E 536825.2913,EL606.6742,--#
--GT,PN28,SW2279,ST399130000,EW2279,ET399130000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN29,LA41.160696889200,LN21.260342693600,EL652.576000,--#
--GS,PN29,N 4569528.8234,E 536829.4677,EL607.0554,--#
--GT,PN29,SW2279,ST399143000,EW2279,ET399143000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN30,LA41.160636745200,LN21.260364083600,EL653.089000,--#
--GS,PN30,N 4569510.2954,E 536834.5393,EL607.5687,--#
--GT,PN30,SW2279,ST399159000,EW2279,ET399159000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN31,LA41.160626902800,LN21.260373092600,EL653.304000,--#
--GS,PN31,N 4569507.2698,E 536836.6513,EL607.7837,--#
--GT,PN31,SW2279,ST399216000,EW2279,ET399216000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN32,LA41.160627493200,LN21.260377083800,EL652.597000,--#
--GS,PN32,N 4569507.4566,E 536837.5793,EL607.0766,--#
--GT,PN32,SW2279,ST399219000,EW2279,ET399219000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN33,LA41.160628047600,LN21.260379148400,EL653.305000,--#
--GS,PN33,N 4569507.6300,E 536838.0590,EL607.7846,--#
--GT,PN33,SW2279,ST399228000,EW2279,ET399228000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN34,LA41.160703167000,LN21.260347185800,EL652.695000,--#
--GS,PN34,N 4569530.7652,E 536830.5035,EL607.1744,--#
--GT,PN34,SW2279,ST399251000,EW2279,ET399251000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN35,LA41.160704049000,LN21.260350409000,EL652.087000,--#
--GS,PN35,N 4569531.0410,E 536831.2523,EL606.5663,--#
--GT,PN35,SW2279,ST399255000,EW2279,ET399255000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN36,LA41.160704766000,LN21.260352659000,EL652.750000,--#
--GS,PN36,N 4569531.2648,E 536831.7748,EL607.2293,--#
--GT,PN36,SW2279,ST399260000,EW2279,ET399260000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN37,LA41.160811359000,LN21.260308081400,EL651.877000,--#
--GS,PN37,N 4569564.0941,E 536821.2346,EL606.3560,--#
--GT,PN37,SW2279,ST399293000,EW2279,ET399293000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN38,LA41.160811326000,LN21.260310725600,EL651.233000,--#
--GS,PN38,N 4569564.0870,E 536821.8500,EL605.7119,--#
--GT,PN38,SW2279,ST399297000,EW2279,ET399297000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN39,LA41.160811806600,LN21.260312744000,EL651.795000,--#
--GS,PN39,N 4569564.2376,E 536822.3191,EL606.2739,--#
--GT,PN39,SW2279,ST399302000,EW2279,ET399302000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN40,LA41.160895765800,LN21.260274832400,EL651.488000,--#
--GS,PN40,N 4569590.0928,E 536813.3654,EL605.9667,--#
--GT,PN40,SW2279,ST399329000,EW2279,ET399329000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN41,LA41.160895888200,LN21.260277476000,EL651.013000,--#
--GS,PN41,N 4569590.1336,E 536813.9805,EL605.4916,--#
--GT,PN41,SW2279,ST399332000,EW2279,ET399332000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN42,LA41.160896981400,LN21.260280374600,EL651.490000,--#
--GS,PN42,N 4569590.4742,E 536814.6535,EL605.9686,--#
--GT,PN42,SW2279,ST399335000,EW2279,ET399335000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN43,LA41.160975044400,LN21.260246815400,EL650.925000,--#
--GS,PN43,N 4569614.5156,E 536806.7220,EL605.4033,--#
--GT,PN43,SW2279,ST399363000,EW2279,ET399363000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN44,LA41.160974776800,LN21.260249130200,EL650.541000,--#
--GS,PN44,N 4569614.4357,E 536807.2611,EL605.0193,--#
--GT,PN44,SW2279,ST399368000,EW2279,ET399368000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN45,LA41.160975776400,LN21.260251776200,EL651.621000,--#

--GS,PN45,N 4569614.7472,E 536807.8754,EL606.0993,--
--GT,PN45,SW2279,ST399375000,EW2279,ET399375000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN46,LA41.160946930200,LN21.260265455000,EL651.671000,--
--GS,PN46,N 4569605.8648,E 536811.1037,EL606.1494,--
--GT,PN46,SW2279,ST399456000,EW2279,ET399456000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN47,LA41.160906472800,LN21.260281784000,EL651.601000,--
--GS,PN47,N 4569593.4037,E 536814.9668,EL606.0795,--
--GT,PN47,SW2279,ST399470000,EW2279,ET399470000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN48,LA41.160886269600,LN21.260298561800,EL652.134000,--
--GS,PN48,N 4569587.1912,E 536818.9030,EL606.6126,--
--GT,PN48,SW2279,ST399492000,EW2279,ET399492000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:2.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN49,LA41.160868515600,LN21.260299154600,EL652.462000,--
--GS,PN49,N 4569581.7152,E 536819.0684,EL606.9407,--
--GT,PN49,SW2279,ST399519000,EW2279,ET399519000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN50,LA41.160844341000,LN21.260310072800,EL652.589000,--
--GS,PN50,N 4569574.2706,E 536821.6470,EL607.0677,--
--GT,PN50,SW2279,ST399533000,EW2279,ET399533000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN51,LA41.160816676200,LN21.260320932200,EL652.768000,--
--GS,PN51,N 4569565.7494,E 536824.2173,EL607.2468,--
--GT,PN51,SW2279,ST399552000,EW2279,ET399552000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN52,LA41.160773998200,LN21.260343131600,EL653.066000,--
--GS,PN52,N 4569552.6102,E 536829.4501,EL607.5450,--
--GT,PN52,SW2279,ST399567000,EW2279,ET399567000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN53,LA41.160714864000,LN21.260368924400,EL653.484000,--
--GS,PN53,N 4569534.3989,E 536835.5448,EL607.9632,--
--GT,PN53,SW2279,ST399590000,EW2279,ET399590000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN54,LA41.160670335000,LN21.260390608400,EL653.852000,--
--GS,PN54,N 4569520.6881,E 536840.6607,EL608.3313,--
--GT,PN54,SW2279,ST399618000,EW2279,ET399618000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN55,LA41.160631887600,LN21.260407189400,EL654.280000,--
--GS,PN55,N 4569508.8474,E 536844.5794,EL608.7594,--
--GT,PN55,SW2279,ST399633000,EW2279,ET399633000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN56,LA41.160643119000,LN21.260468628200,EL654.705000,--
--GS,PN56,N 4569512.3839,E 536858.8614,EL609.1839,--
--GT,PN56,SW2279,ST399662000,EW2279,ET399662000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN57,LA41.160683978400,LN21.260482567400,EL654.583000,--
--GS,PN57,N 4569525.0044,E 536862.0422,EL609.0615,--
--GT,PN57,SW2279,ST399673000,EW2279,ET399673000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN58,LA41.160707554800,LN21.260487377000,EL654.630000,--
--GS,PN58,N 4569532.2828,E 536863.1250,EL609.1084,--
--GT,PN58,SW2279,ST399680000,EW2279,ET399680000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN59,LA41.160713187000,LN21.260485683800,EL654.202000,--
--GS,PN59,N 4569534.0182,E 536862.7222,EL608.6803,--
--GT,PN59,SW2279,ST399684000,EW2279,ET399684000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN60,LA41.160773484000,LN21.260460860000,EL653.835000,--
--GS,PN60,N 4569552.5893,E 536856.8512,EL608.3131,--
--GT,PN60,SW2279,ST399700000,EW2279,ET399700000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN61,LA41.160811644600,LN21.260440020200,EL653.711000,--
--GS,PN61,N 4569564.3366,E 536851.9417,EL608.1890,--
--GT,PN61,SW2279,ST399711000,EW2279,ET399711000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN62,LA41.160836829600,LN21.260429977400,EL653.252000,--
--GS,PN62,N 4569572.0938,E 536849.5653,EL607.7299,--
--GT,PN62,SW2279,ST399718000,EW2279,ET399718000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN63,LA41.160871938600,LN21.260414133800,EL653.188000,--
--GS,PN63,N 4569582.9055,E 536845.8234,EL607.6658,--
--GT,PN63,SW2279,ST399729000,EW2279,ET399729000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN64,LA41.160897763200,LN21.260411346800,EL653.033000,--
--GS,PN64,N 4569590.8686,E 536845.1347,EL607.5107,--
--GT,PN64,SW2279,ST399743000,EW2279,ET399743000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.287, HDOP:0.800, VDOP:1.008, TDOP:1.034, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN65,LA41.160935726400,LN21.260396405000,EL653.009000,--
--GS,PN65,N 4569602.5618,E 536841.5983,EL607.4865,--
--GT,PN65,SW2279,ST399764000,EW2279,ET399764000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN66,LA41.160951399600,LN21.260437838600,EL653.569000,--
--GS,PN66,N 4569607.4451,E 536851.2172,EL608.0462,--
--GT,PN66,SW2279,ST399774000,EW2279,ET399774000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN67,LA41.160919965000,LN21.260475680600,EL653.758000,--
--GS,PN67,N 4569597.7926,E 536860.0733,EL608.2351,--
--GT,PN67,SW2279,ST399790000,EW2279,ET399790000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010

GPS,PN68,LA41.160908164200,LN21.260502290600,EL653.990000,--
--GS,PN68,N 4569594.1835,E 536866.2848,EL608.4670,--
--GT,PN68,SW2279,ST399808000,EW2279,ET399808000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN69,LA41.160862251600,LN21.260521869800,EL654.288000,--
--GS,PN69,N 4569580.0434,E 536870.9129,EL608.7651,--
--GT,PN69,SW2279,ST399822000,EW2279,ET399822000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN70,LA41.160821674200,LN21.260535584600,EL654.740000,--
--GS,PN70,N 4569567.5423,E 536874.1679,EL609.2173,--
--GT,PN70,SW2279,ST399833000,EW2279,ET399833000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN71,LA41.160770728800,LN21.260549459600,EL654.899000,--
--GS,PN71,N 4569551.8431,E 536877.4762,EL609.3765,--
--GT,PN71,SW2279,ST399847000,EW2279,ET399847000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN72,LA41.160734115600,LN21.260555937800,EL655.127000,--
--GS,PN72,N 4569540.5564,E 536879.0408,EL609.6047,--
--GT,PN72,SW2279,ST399858000,EW2279,ET399858000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN73,LA41.160723575400,LN21.260557292600,EL655.067000,--
--GS,PN73,N 4569537.3066,E 536879.3725,EL609.5448,--
--GT,PN73,SW2279,ST399864000,EW2279,ET399864000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN74,LA41.160718687800,LN21.260557516400,EL655.454000,--
--GS,PN74,N 4569535.7991,E 536879.4321,EL609.9318,--
--GT,PN74,SW2279,ST399867000,EW2279,ET399867000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN75,LA41.160703401000,LN21.260562617000,EL655.498000,--
--GS,PN75,N 4569531.0895,E 536880.6430,EL609.9759,--
--GT,PN75,SW2279,ST399885000,EW2279,ET399885000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN76,LA41.160681711000,LN21.260567156000,EL655.793000,--
--GS,PN76,N 4569524.4040,E 536881.7331,EL610.2710,--
--GT,PN76,SW2279,ST399891000,EW2279,ET399891000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN77,LA41.160685047600,LN21.260659551800,EL657.134000,--
--GS,PN77,N 4569525.5415,E 536903.2323,EL611.6113,--
--GT,PN77,SW2279,ST399910000,EW2279,ET399910000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN78,LA41.160729828000,LN21.260653146200,EL656.941000,--
--GS,PN78,N 4569539.3477,E 536901.6719,EL611.4181,--
--GT,PN78,SW2279,ST399924000,EW2279,ET399924000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN79,LA41.160736675800,LN21.260651019800,EL656.396000,--
--GS,PN79,N 4569541.4575,E 536901.1663,EL610.8730,--
--GT,PN79,SW2279,ST399927000,EW2279,ET399927000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN80,LA41.160786846000,LN21.260634138800,EL656.229000,--
--GS,PN80,N 4569556.9141,E 536897.1595,EL610.7058,--
--GT,PN80,SW2279,ST399942000,EW2279,ET399942000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN81,LA41.160824604600,LN21.260623892000,EL655.974000,--
--GS,PN81,N 4569568.5497,E 536894.7161,EL610.4506,--
--GT,PN81,SW2279,ST399953000,EW2279,ET399953000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN82,LA41.160893766000,LN21.260585042600,EL655.290000,--
--GS,PN82,N 4569589.8389,E 536885.5669,EL609.7665,--
--GT,PN82,SW2279,ST399974000,EW2279,ET399974000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN83,LA41.160958548600,LN21.260559686600,EL655.074000,--
--GS,PN83,N 4569609.7931,E 536879.5650,EL609.5502,--
--GT,PN83,SW2279,ST399993000,EW2279,ET399993000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN84,LA41.161009636200,LN21.260545177400,EL655.135000,--
--GS,PN84,N 4569625.5354,E 536876.1088,EL609.6110,--
--GT,PN84,SW2279,ST400007000,EW2279,ET400007000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN85,LA41.161070998800,LN21.260529457400,EL655.321000,--
--GS,PN85,N 4569644.4459,E 536872.3550,EL609.7968,--
--GT,PN85,SW2279,ST400045000,EW2279,ET400045000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN86,LA41.161152304800,LN21.260511011000,EL655.478000,--
--GS,PN86,N 4569669.5053,E 536867.9357,EL609.9534,--
--GT,PN86,SW2279,ST400065000,EW2279,ET400065000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN87,LA41.161174122600,LN21.260529446600,EL657.410000,--
--GS,PN87,N 4569676.2572,E 536872.1925,EL611.8852,--
--GT,PN87,SW2279,ST400077000,EW2279,ET400077000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN88,LA41.161177170000,LN21.260549228000,EL657.427000,--
--GS,PN88,N 4569677.2204,E 536876.7917,EL611.9020,--
--GT,PN88,SW2279,ST400088000,EW2279,ET400088000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN89,LA41.161129293600,LN21.260561580800,EL657.247000,--
--GS,PN89,N 4569662.4661,E 536879.7409,EL611.7222,--
--GT,PN89,SW2279,ST400103000,EW2279,ET400103000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN90,LA41.161038340800,LN21.260606675000,EL656.982000,--
--GS,PN90,N 4569634.4622,E 536890.3772,EL611.4574,--
--GT,PN90,SW2279,ST400134000,EW2279,ET400134000

--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN91,LA41.160963263400,LN21.260617139600,EL656.324000,--
--GS,PN91,N 4569611.3148,E 536892.9293,EL610.7998,--
--GT,PN91,SW2279,ST400157000,EW2279,ET400157000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN92,LA41.160945480600,LN21.260619779000,EL656.194000,--
--GS,PN92,N 4569605.8323,E 536893.5711,EL610.6699,--
--GT,PN92,SW2279,ST400163000,EW2279,ET400163000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN93,LA41.160938289600,LN21.260622768200,EL656.141000,--
--GS,PN93,N 4569603.6175,E 536894.2780,EL610.6169,--
--GT,PN93,SW2279,ST400196000,EW2279,ET400196000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN94,LA41.160868272600,LN21.260650899200,EL656.158000,--
--GS,PN94,N 4569582.0519,E 536900.9339,EL610.6342,--
--GT,PN94,SW2279,ST400224000,EW2279,ET400224000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN95,LA41.160819822600,LN21.260686256600,EL657.011000,--
--GS,PN95,N 4569567.1477,E 536909.2383,EL611.4872,--
--GT,PN95,SW2279,ST400239000,EW2279,ET400239000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN96,LA41.160757044000,LN21.260713335800,EL657.664000,--
--GS,PN96,N 4569547.8137,E 536915.6382,EL612.1405,--
--GT,PN96,SW2279,ST400257000,EW2279,ET400257000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN97,LA41.160741496200,LN21.260721065600,EL657.897000,--
--GS,PN97,N 4569543.0266,E 536917.4614,EL612.3735,--
--GT,PN97,SW2279,ST400261000,EW2279,ET400261000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN98,LA41.160702795600,LN21.260735545400,EL658.382000,--
--GS,PN98,N 4569531.1054,E 536920.8916,EL612.8587,--
--GT,PN98,SW2279,ST400272000,EW2279,ET400272000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN99,LA41.160705376800,LN21.260805498800,EL659.659000,--
--GS,PN99,N 4569531.9837,E 536937.1687,EL614.1352,--
--GT,PN99,SW2279,ST400287000,EW2279,ET400287000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN100,LA41.160766560600,LN21.260801845400,EL659.343000,--
--GS,PN100,N 4569550.8531,E 536936.2233,EL613.8188,--
--GT,PN100,SW2279,ST400305000,EW2279,ET400305000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN101,LA41.160830548200,LN21.260791139000,EL659.197000,--
--GS,PN101,N 4569570.5793,E 536933.6320,EL613.6725,--
--GT,PN101,SW2279,ST400323000,EW2279,ET400323000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN102,LA41.160899037000,LN21.260768472200,EL659.240000,--
--GS,PN102,N 4569591.6799,E 536928.2501,EL613.7152,--
--GT,PN102,SW2279,ST400343000,EW2279,ET400343000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN103,LA41.160956479200,LN21.260744538800,EL658.932000,--
--GS,PN103,N 4569609.3714,E 536922.5906,EL613.4070,--
--GT,PN103,SW2279,ST400360000,EW2279,ET400360000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN104,LA41.161008008400,LN21.260726125400,EL659.056000,--
--GS,PN104,N 4569625.2453,E 536918.2251,EL613.5308,--
--GT,PN104,SW2279,ST400376000,EW2279,ET400376000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN105,LA41.161075678200,LN21.260698718000,EL659.194000,--
--GS,PN105,N 4569646.0877,E 536911.7412,EL613.6686,--
--GT,PN105,SW2279,ST400395000,EW2279,ET400395000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN106,LA41.161181425800,LN21.260662535600,EL659.828000,--
--GS,PN106,N 4569678.6660,E 536903.1560,EL614.3022,--
--GT,PN106,SW2279,ST400425000,EW2279,ET400425000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN107,LA41.161229726400,LN21.260704596800,EL661.826000,--
--GS,PN107,N 4569693.6149,E 536912.8702,EL616.2996,--
--GT,PN107,SW2279,ST400450000,EW2279,ET400450000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN108,LA41.161193784600,LN21.260733150200,EL661.873000,--
--GS,PN108,N 4569682.5612,E 536919.5715,EL616.3466,--
--GT,PN108,SW2279,ST400475000,EW2279,ET400475000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN109,LA41.161131459000,LN21.260776737200,EL661.672000,--
--GS,PN109,N 4569663.3863,E 536929.8126,EL616.1457,--
--GT,PN109,SW2279,ST400494000,EW2279,ET400494000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN110,LA41.161078744200,LN21.260813518400,EL661.698000,--
--GS,PN110,N 4569647.1682,E 536938.4549,EL616.1718,--
--GT,PN110,SW2279,ST400510000,EW2279,ET400510000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN111,LA41.161043481000,LN21.260826671600,EL661.889000,---
--GS,PN111,N 4569636.3057,E 536941.5710,EL616.3629,---
--GT,PN111,SW2279,ST400539000,EW2279,ET400539000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN112,LA41.161019745600,LN21.260783372600,EL660.498000,---
--GS,PN112,N 4569628.9331,E 536931.5305,EL614.9723,---
--GT,PN112,SW2279,ST400552000,EW2279,ET400552000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN113,LA41.160959920200,LN21.260766729800,EL659.558000,---
--GS,PN113,N 4569610.4589,E 536927.7500,EL614.0328,---

--GT,PN113,SW2279,ST400571000,EW2279,ET400571000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN114,LA41.160910491000,LN21.260794642400,EL660.001000,---
--GS,PN114,N 4569595.2438,E 536934.3232,EL614.4759,---
--GT,PN114,SW2279,ST400587000,EW2279,ET400587000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.287, HDOP:0.800, VDOP:1.008, TDOP:1.034, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN115,LA41.160853657800,LN21.260842783400,EL660.898000,---
--GS,PN115,N 4569577.7686,E 536945.6159,EL615.3730,---
--GT,PN115,SW2279,ST400608000,EW2279,ET400608000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN116,LA41.160816535800,LN21.260867982800,EL661.245000,---
--GS,PN116,N 4569566.3469,E 536951.5385,EL615.7200,---
--GT,PN116,SW2279,ST400620000,EW2279,ET400620000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.287, HDOP:0.800, VDOP:1.008, TDOP:1.034, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN117,LA41.160777792600,LN21.260889148400,EL661.859000,---
--GS,PN117,N 4569554.4204,E 536956.5249,EL616.3341,---
--GT,PN117,SW2279,ST400633000,EW2279,ET400633000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, AGE:1.0, PDOP:1.351, HDOP:0.900, VDOP:1.008, TDOP:1.113, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN118,LA41.160760470600,LN21.260942882000,EL663.453000,---
--GS,PN118,N 4569549.1401,E 536969.0579,EL617.9279,---
--GT,PN118,SW2279,ST400649000,EW2279,ET400649000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN119,LA41.160742798200,LN21.260994296600,EL664.836000,---
--GS,PN119,N 4569543.7489,E 536981.0517,EL619.3106,---
--GT,PN119,SW2279,ST400666000,EW2279,ET400666000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN120,LA41.160758934000,LN21.261029662400,EL667.005000,---
--GS,PN120,N 4569548.7680,E 536989.2577,EL621.4793,---
--GT,PN120,SW2279,ST400689000,EW2279,ET400689000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN121,LA41.160784336200,LN21.261037917800,EL667.163000,---
--GS,PN121,N 4569556.6137,E 536991.1396,EL621.6371,---
--GT,PN121,SW2279,ST400704000,EW2279,ET400704000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.287, HDOP:0.800, VDOP:1.008, TDOP:1.034, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN122,LA41.160822922800,LN21.261043407200,EL667.066000,---
--GS,PN122,N 4569568.5232,E 536992.3571,EL621.5398,---
--GT,PN122,SW2279,ST400718000,EW2279,ET400718000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN123,LA41.160856218600,LN21.261015638600,EL666.569000,---
--GS,PN123,N 4569578.7616,E 536985.8424,EL621.0428,---
--GT,PN123,SW2279,ST400730000,EW2279,ET400730000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN124,LA41.160908480400,LN21.261006087800,EL666.262000,---
--GS,PN124,N 4569594.8719,E 536983.5382,EL620.7355,---
--GT,PN124,SW2279,ST400745000,EW2279,ET400745000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN125,LA41.160962800800,LN21.261004874000,EL666.217000,---
--GS,PN125,N 4569611.6270,E 536983.1712,EL620.6902,---
--GT,PN125,SW2279,ST400763000,EW2279,ET400763000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.287, HDOP:0.800, VDOP:1.008, TDOP:1.034, GDOP:0.766, NSDV:0.020, ESDV:0.010
GPS,PN126,LA41.160990620400,LN21.260991549200,EL666.105000,---
--GS,PN126,N 4569620.1931,E 536980.0267,EL620.5781,---
--GT,PN126,SW2279,ST400777000,EW2279,ET400777000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, AGE:1.0, PDOP:1.287, HDOP:0.800, VDOP:1.008, TDOP:1.034, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN127,LA41.161014081000,LN21.260960715200,EL665.750000,---
--GS,PN127,N 4569627.3939,E 536972.8139,EL620.2232,---
--GT,PN127,SW2279,ST400789000,EW2279,ET400789000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:16, AGE:1.0, PDOP:1.351, HDOP:0.900, VDOP:1.008, TDOP:1.113, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN128,LA41.161040313600,LN21.260952479600,EL665.970000,---
--GS,PN128,N 4569635.4764,E 536970.8564,EL620.4431,---
--GT,PN128,SW2279,ST400806000,EW2279,ET400806000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:2.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.020, ESDV:0.020
GPS,PN129,LA41.161069576200,LN21.260924616200,EL665.661000,---
--GS,PN129,N 4569644.4705,E 536964.3259,EL620.1341,---
--GT,PN129,SW2279,ST400827000,EW2279,ET400827000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.020, ESDV:0.010
GPS,PN130,LA41.161075744200,LN21.260889412400,EL664.720000,---
--GS,PN130,N 4569646.3318,E 536956.1231,EL619.1933,---
--GT,PN130,SW2279,ST400844000,EW2279,ET400844000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.020, ESDV:0.010
GPS,PN131,LA41.161096475400,LN21.260854581200,EL664.195000,---
--GS,PN131,N 4569652.6860,E 536947.9843,EL618.6684,---
--GT,PN131,SW2279,ST400869000,EW2279,ET400869000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN132,LA41.161085474400,LN21.260836693400,EL663.657000,---
--GS,PN132,N 4569649.2715,E 536943.8382,EL618.1306,---
--GT,PN132,SW2279,ST400906000,EW2279,ET400906000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.173, HDOP:0.600, VDOP:1.008, TDOP:0.888, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN133,LA41.161059691800,LN21.260837978000,EL662.590000,---
--GS,PN133,N 4569641.3197,E 536944.1772,EL617.0637,---
--GT,PN133,SW2279,ST400918000,EW2279,ET400918000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN134,LA41.161019381400,LN21.260842400600,EL661.930000,---
--GS,PN134,N 4569628.8900,E 536945.2692,EL616.4039,---
--GT,PN134,SW2279,ST400933000,EW2279,ET400933000
--HSDV:0.042, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:16, AGE:1.0, PDOP:1.351, HDOP:0.900, VDOP:1.008, TDOP:1.113, GDOP:0.766, NSDV:0.030, ESDV:0.030
GPS,PN135,LA41.160969141000,LN21.260817448400,EL661.076000,---
--GS,PN135,N 4569613.3628,E 536939.5399,EL615.5504,---
--GT,PN135,SW2279,ST400959000,EW2279,ET400959000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.351, HDOP:0.900, VDOP:1.008, TDOP:1.113, GDOP:0.766, NSDV:0.020, ESDV:0.020
GPS,PN136,LA41.160921198000,LN21.260844134600,EL661.502000,---

--GS,PN136,N 4569598.6048,E 536945.8254,EL615.9765,--
--GT,PN136,SW2279,ST400977000,EW2279,ET400977000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.227, HDOP:0.700, VDOP:1.008, TDOP:0.959, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.020
GPS,PN137,LA41.160927150000,LN21.260866785800,EL661.532000,--
--GS,PN137,N 4569600.4674,E 536951.0880,EL616.0063,--
--GT,PN137,SW2279,ST400994000,EW2279,ET400994000
--HSDV:0.156, VSDV:0.230, STATUS:FIXED, SATS:16, AGE:1.0, PDOP:1.287, HDOP:0.800, VDOP:1.008, TDOP:1.034, GDOP:0.766, NSDV:0.110, ESDV:0.110
GPS,PN138,LA41.160907984800,LN21.260882597600,EL661.454000,--
--GS,PN138,N 4569594.5739,E 536954.7978,EL615.9283,--
--GT,PN138,SW2279,ST401019000,EW2279,ET401019000
--HSDV:0.198, VSDV:0.280, STATUS:FIXED, SATS:17, AGE:1.0, PDOP:1.287, HDOP:0.800, VDOP:1.008, TDOP:1.034, GDOP:0.766, NSDV:0.150, ESDV:0.130

JB,NMVLADO GOSTIVAR 2,DT11-04-2023,TM14:06:15
MO,AD1,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0
--Stonex SurvCE Version 6.00.8
--CRD: Alphanumeric
--User Defined: Prilep_12km
--Equipment: Stonex, S800, SN:S802880402024, FW:0.22.180423(STONEX)
--Antenna Type: [STXS8SX062A NONE],RA0.0725m,SHMP0.0490m,L10.0743m,L20.0653m,--L1/L2 Integrated Antenna
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Data Collector Internet, Network: NTRIP iMAX-GNSS
BP,PN5,LA41.203683236236,LN21.333468764808,EL710.7617,AG0.0000,PA0.0000,ATAPC,SRROVER,--
--Entered Rover HR: 1.8000 m, Vertical
LS,HR1.8743
GPS,PN300,LA41.161203138600,LN21.260157633200,EL650.387000,--
--GS,PN300,N 4569684.7731,E 536785.6127,EL604.8645,--
--GT,PN300,SW2286,ST565593000,EW2286,ET565593000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN301,LA41.161199542200,LN21.260145402200,EL650.207000,--
--GS,PN301,N 4569683.6494,E 536782.7717,EL604.6846,--
--GT,PN301,SW2286,ST565599000,EW2286,ET565599000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN302,LA41.161197877800,LN21.260137472600,EL650.066000,--
--GS,PN302,N 4569683.1267,E 536780.9287,EL604.5437,--
--GT,PN302,SW2286,ST565605000,EW2286,ET565605000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN303,LA41.161201496400,LN21.260166361400,EL650.479000,--
--GS,PN303,N 4569684.2767,E 536787.6466,EL604.9565,--
--GT,PN303,SW2286,ST565620000,EW2286,ET565620000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN304,LA41.161153288800,LN21.260176479200,EL650.503000,--
--GS,PN304,N 4569669.4176,E 536790.0761,EL604.9807,--
--GT,PN304,SW2286,ST565635000,EW2286,ET565635000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN305,LA41.161153006200,LN21.260185504400,EL650.458000,--
--GS,PN305,N 4569669.3410,E 536792.1770,EL604.9357,--
--GT,PN305,SW2286,ST565639000,EW2286,ET565639000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN306,LA41.161148328000,LN21.260163683600,EL650.366000,--
--GS,PN306,N 4569667.8724,E 536787.1057,EL604.8438,--
--GT,PN306,SW2286,ST565645000,EW2286,ET565645000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN307,LA41.161145388600,LN21.260151625400,EL649.738000,--
--GS,PN307,N 4569666.9515,E 536784.3039,EL604.2159,--
--GT,PN307,SW2286,ST565650000,EW2286,ET565650000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN308,LA41.161078746000,LN21.260188652000,EL650.729000,--
--GS,PN308,N 4569646.4371,E 536793.0245,EL605.2071,--
--GT,PN308,SW2286,ST565672000,EW2286,ET565672000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN309,LA41.161076421000,LN21.260178220400,EL650.052000,--
--GS,PN309,N 4569645.7077,E 536790.6003,EL604.5302,--
--GT,PN309,SW2286,ST565677000,EW2286,ET565677000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN310,LA41.161080435600,LN21.260203727000,EL650.756000,--
--GS,PN310,N 4569646.9759,E 536796.5304,EL605.2340,--
--GT,PN310,SW2286,ST565685000,EW2286,ET565685000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN311,LA41.161082319600,LN21.260210511800,EL650.645000,--
--GS,PN311,N 4569647.5650,E 536798.1066,EL605.1229,--
--GT,PN311,SW2286,ST565689000,EW2286,ET565689000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN312,LA41.161034103600,LN21.260220660200,EL650.864000,--
--GS,PN312,N 4569632.7034,E 536800.5432,EL605.3422,--
--GT,PN312,SW2286,ST565703000,EW2286,ET565703000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN313,LA41.161035345600,LN21.260226861200,EL650.830000,--
--GS,PN313,N 4569633.0938,E 536801.9845,EL605.3081,--
--GT,PN313,SW2286,ST565707000,EW2286,ET565707000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN314,LA41.161029925200,LN21.260206406600,EL650.808000,--

--GS,PN314,N 4569631.3978,E 536797.2323,EL605.2863,--
--GT,PN314,SW2286,ST565713000,EW2286,ET565713000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:2.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN315,LA41.161026741000,LN21.260196526400,EL650.381000,--
--GS,PN315,N 4569630.4040,E 536794.9377,EL604.8594,--
--GT,PN315,SW2286,ST565716000,EW2286,ET565716000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN316,LA41.161016395200,LN21.260235772400,EL650.404000,--
--GS,PN316,N 4569627.2584,E 536804.0878,EL604.8822,--
--GT,PN316,SW2286,ST565734000,EW2286,ET565734000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN317,LA41.161052377200,LN21.260223656600,EL650.415000,--
--GS,PN317,N 4569638.3439,E 536801.2123,EL604.8930,--
--GT,PN317,SW2286,ST565746000,EW2286,ET565746000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN318,LA41.161097268000,LN21.260207160800,EL650.152000,--
--GS,PN318,N 4569652.1723,E 536797.3035,EL604.6298,--
--GT,PN318,SW2286,ST565760000,EW2286,ET565760000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN319,LA41.161136745600,LN21.260194310600,EL649.992000,--
--GS,PN319,N 4569664.3352,E 536794.2517,EL604.4697,--
--GT,PN319,SW2286,ST565773000,EW2286,ET565773000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN320,LA41.161198234200,LN21.260171031800,EL649.674000,--
--GS,PN320,N 4569683.2758,E 536788.7386,EL604.1515,--
--GT,PN320,SW2286,ST565791000,EW2286,ET565791000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN321,LA41.161204581000,LN21.260176869800,EL650.842000,--
--GS,PN321,N 4569685.2405,E 536790.0876,EL605.3194,--
--GT,PN321,SW2286,ST565805000,EW2286,ET565805000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN322,LA41.161215504000,LN21.260208782600,EL651.033000,--
--GS,PN322,N 4569688.6473,E 536797.4979,EL605.5101,--
--GT,PN322,SW2286,ST565813000,EW2286,ET565813000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN323,LA41.161224889800,LN21.260243964800,EL651.575000,--
--GS,PN323,N 4569691.5837,E 536805.6716,EL606.0518,--
--GT,PN323,SW2286,ST565820000,EW2286,ET565820000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN324,LA41.161238719800,LN21.260284534400,EL652.387000,--
--GS,PN324,N 4569695.8973,E 536815.0922,EL606.8634,--
--GT,PN324,SW2286,ST565829000,EW2286,ET565829000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN325,LA41.161250418600,LN21.260318869400,EL652.953000,--
--GS,PN325,N 4569699.5463,E 536823.0651,EL607.4291,--
--GT,PN325,SW2286,ST565836000,EW2286,ET565836000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN326,LA41.161264871400,LN21.260359778000,EL653.962000,--
--GS,PN326,N 4569704.0525,E 536832.5636,EL608.4377,--
--GT,PN326,SW2286,ST565845000,EW2286,ET565845000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN327,LA41.161278601200,LN21.260397934400,EL654.719000,--
--GS,PN327,N 4569708.3325,E 536841.4227,EL609.1944,--
--GT,PN327,SW2286,ST565854000,EW2286,ET565854000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN328,LA41.161292785200,LN21.260436091400,EL655.686000,--
--GS,PN328,N 4569712.7525,E 536850.2813,EL610.1610,--
--GT,PN328,SW2286,ST565863000,EW2286,ET565863000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN329,LA41.161304946000,LN21.260468983400,EL656.373000,--
--GS,PN329,N 4569716.5424,E 536857.9176,EL610.8477,--
--GT,PN329,SW2286,ST565871000,EW2286,ET565871000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN330,LA41.161318683000,LN21.260478420800,EL657.870000,--
--GS,PN330,N 4569720.7910,E 536860.0927,EL612.3446,--
--GT,PN330,SW2286,ST565880000,EW2286,ET565880000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN331,LA41.161329163200,LN21.260515887800,EL658.358000,--
--GS,PN331,N 4569724.0677,E 536868.7964,EL612.8323,--
--GT,PN331,SW2286,ST565890000,EW2286,ET565890000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN332,LA41.161287597000,LN21.260542966400,EL658.648000,--
--GS,PN332,N 4569711.2773,E 536875.1630,EL613.1224,--
--GT,PN332,SW2286,ST565902000,EW2286,ET565902000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN333,LA41.161268602800,LN21.260521696400,EL658.022000,--
--GS,PN333,N 4569705.3931,E 536870.2422,EL612.4966,--
--GT,PN333,SW2286,ST565909000,EW2286,ET565909000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN334,LA41.161264608000,LN21.260500217600,EL657.867000,--
--GS,PN334,N 4569704.1356,E 536865.2495,EL612.3418,--
--GT,PN334,SW2286,ST565914000,EW2286,ET565914000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN335,LA41.161260595800,LN21.260487426800,EL656.298000,--
--GS,PN335,N 4569702.8830,E 536862.2788,EL610.7729,--
--GT,PN335,SW2286,ST565920000,EW2286,ET565920000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN336,LA41.161244965200,LN21.260435746400,EL655.315000,--
--GS,PN336,N 4569698.0008,E 536850.2751,EL609.7903,--
--GT,PN336,SW2286,ST565932000,EW2286,ET565932000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010

GPS,PN337,LA41.161235871600,LN21.260394341600,EL654.379000,--
--GS,PN337,N 4569695.1472,E 536840.6528,EL608.8547,--
--GT,PN337,SW2286,ST565942000,EW2286,ET565942000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN338,LA41.161221240000,LN21.260340401000,EL653.224000,--
--GS,PN338,N 4569690.5706,E 536828.1215,EL607.7001,--
--GT,PN338,SW2286,ST565953000,EW2286,ET565953000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN339,LA41.161212939600,LN21.260313081200,EL652.695000,--
--GS,PN339,N 4569687.9781,E 536821.7760,EL607.1714,--
--GT,PN339,SW2286,ST565959000,EW2286,ET565959000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN340,LA41.161201262400,LN21.260276313200,EL652.077000,--
--GS,PN340,N 4569684.3330,E 536813.2369,EL606.5537,--
--GT,PN340,SW2286,ST565967000,EW2286,ET565967000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN341,LA41.161191364200,LN21.260246385200,EL651.365000,--
--GS,PN341,N 4569681.2447,E 536806.2868,EL605.8420,--
--GT,PN341,SW2286,ST565973000,EW2286,ET565973000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN342,LA41.161180646400,LN21.260217922400,EL650.892000,--
--GS,PN342,N 4569677.9052,E 536799.6791,EL605.3693,--
--GT,PN342,SW2286,ST565979000,EW2286,ET565979000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN343,LA41.161167082200,LN21.260190590000,EL650.849000,--
--GS,PN343,N 4569673.6890,E 536793.3388,EL605.3265,--
--GT,PN343,SW2286,ST565987000,EW2286,ET565987000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN344,LA41.161129250400,LN21.260204836400,EL650.924000,--
--GS,PN344,N 4569662.0355,E 536796.7131,EL605.4017,--
--GT,PN344,SW2286,ST566002000,EW2286,ET566002000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN345,LA41.161138536000,LN21.260237576000,EL651.232000,--
--GS,PN345,N 4569664.9381,E 536804.3184,EL605.7094,--
--GT,PN345,SW2286,ST566012000,EW2286,ET566012000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN346,LA41.161151335800,LN21.260281488800,EL651.891000,--
--GS,PN346,N 4569668.9379,E 536814.5187,EL606.3680,--
--GT,PN346,SW2286,ST566021000,EW2286,ET566021000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN347,LA41.161160459400,LN21.260316277400,EL652.414000,--
--GS,PN347,N 4569671.7930,E 536822.6012,EL606.8907,--
--GT,PN347,SW2286,ST566028000,EW2286,ET566028000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN348,LA41.161169623800,LN21.260350106000,EL653.004000,--
--GS,PN348,N 4569674.6595,E 536830.4602,EL607.4804,--
--GT,PN348,SW2286,ST566035000,EW2286,ET566035000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN349,LA41.161175952600,LN21.260376640400,EL653.458000,--
--GS,PN349,N 4569676.6429,E 536836.6259,EL607.9342,--
--GT,PN349,SW2286,ST566041000,EW2286,ET566041000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN350,LA41.161188037200,LN21.260408958800,EL654.193000,--
--GS,PN350,N 4569680.4085,E 536844.1289,EL608.6689,--
--GT,PN350,SW2286,ST566049000,EW2286,ET566049000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN351,LA41.161196082600,LN21.260443926200,EL654.883000,--
--GS,PN351,N 4569682.9312,E 536852.2547,EL609.3586,--
--GT,PN351,SW2286,ST566059000,EW2286,ET566059000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN352,LA41.161202084400,LN21.260473640600,EL655.535000,--
--GS,PN352,N 4569684.8174,E 536859.1610,EL610.0103,--
--GT,PN352,SW2286,ST566066000,EW2286,ET566066000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN353,LA41.161208817000,LN21.260499699800,EL655.960000,--
--GS,PN353,N 4569686.9248,E 536865.2155,EL610.4351,--
--GT,PN353,SW2286,ST566073000,EW2286,ET566073000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN354,LA41.161215174000,LN21.260512283000,EL657.578000,--
--GS,PN354,N 4569688.9005,E 536868.1343,EL612.0530,--
--GT,PN354,SW2286,ST566079000,EW2286,ET566079000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN355,LA41.161222105200,LN21.260555717600,EL658.130000,--
--GS,PN355,N 4569691.0895,E 536878.2323,EL612.6047,--
--GT,PN355,SW2286,ST566090000,EW2286,ET566090000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN356,LA41.161188636600,LN21.260585923400,EL658.278000,--
--GS,PN356,N 4569680.8006,E 536885.3143,EL612.7527,--
--GT,PN356,SW2286,ST566109000,EW2286,ET566109000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN357,LA41.161168760400,LN21.260555206400,EL657.344000,--
--GS,PN357,N 4569674.6333,E 536878.1961,EL611.8190,--
--GT,PN357,SW2286,ST566117000,EW2286,ET566117000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN358,LA41.161165319400,LN21.260530418600,EL657.167000,--
--GS,PN358,N 4569673.5428,E 536872.4324,EL611.6422,--
--GT,PN358,SW2286,ST566125000,EW2286,ET566125000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN359,LA41.161160062800,LN21.260514441200,EL655.624000,--
--GS,PN359,N 4569671.9025,E 536868.7220,EL610.0993,--
--GT,PN359,SW2286,ST566133000,EW2286,ET566133000

--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN360,LA41.161142448000,LN21.260463631400,EL654.822000,--
--GS,PN360,N 4569666.4093,E 536856.9240,EL609.2978,--
--GT,PN360,SW2286,ST566142000,EW2286,ET566142000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN361,LA41.161127790000,LN21.260411460800,EL653.834000,--
--GS,PN361,N 45696661.8266,E 536844.8046,EL608.3102,--
--GT,PN361,SW2286,ST566150000,EW2286,ET566150000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN362,LA41.161115880000,LN21.260356788200,EL652.797000,--
--GS,PN362,N 4569658.0886,E 536832.0987,EL607.2737,--
--GT,PN362,SW2286,ST566158000,EW2286,ET566158000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN363,LA41.161106255400,LN21.260314892000,EL652.035000,--
--GS,PN363,N 4569655.0707,E 536822.3628,EL606.5120,--
--GT,PN363,SW2286,ST566164000,EW2286,ET566164000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN364,LA41.161095103200,LN21.260273892800,EL651.615000,--
--GS,PN364,N 4569651.5826,E 536812.8380,EL606.0924,--
--GT,PN364,SW2286,ST566170000,EW2286,ET566170000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN365,LA41.161091895000,LN21.260254055600,EL651.435000,--
--GS,PN365,N 4569650.5697,E 536808.2261,EL605.9126,--
--GT,PN365,SW2286,ST566173000,EW2286,ET566173000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN366,LA41.161075468800,LN21.260224977200,EL651.143000,--
--GS,PN366,N 4569645.4686,E 536801.4839,EL605.6209,--
--GT,PN366,SW2286,ST566179000,EW2286,ET566179000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN367,LA41.161034773800,LN21.260237258000,EL651.229000,--
--GS,PN367,N 4569632.9295,E 536804.4051,EL605.7070,--
--GT,PN367,SW2286,ST566189000,EW2286,ET566189000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN368,LA41.161041427800,LN21.260272841600,EL651.498000,--
--GS,PN368,N 4569635.0237,E 536812.6765,EL605.9757,--
--GT,PN368,SW2286,ST566197000,EW2286,ET566197000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN369,LA41.161052466000,LN21.260300521400,EL652.014000,--
--GS,PN369,N 4569638.4611,E 536819.1015,EL606.4915,--
--GT,PN369,SW2286,ST566202000,EW2286,ET566202000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN370,LA41.161066119000,LN21.260340844400,EL652.515000,--
--GS,PN370,N 4569642.7199,E 536828.4651,EL606.9921,--
--GT,PN370,SW2286,ST566209000,EW2286,ET566209000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN371,LA41.161076616600,LN21.260369754800,EL652.833000,--
--GS,PN371,N 4569645.9920,E 536835.1774,EL607.3098,--
--GT,PN371,SW2286,ST566214000,EW2286,ET566214000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN372,LA41.161086616200,LN21.260403080000,EL653.532000,--
--GS,PN372,N 4569649.1156,E 536842.9179,EL608.0085,--
--GT,PN372,SW2286,ST566220000,EW2286,ET566220000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN373,LA41.161093087800,LN21.260447806400,EL654.365000,--
--GS,PN373,N 4569651.1643,E 536853.3174,EL608.8412,--
--GT,PN373,SW2286,ST566228000,EW2286,ET566228000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN374,LA41.161099569000,LN21.260486708000,EL654.940000,--
--GS,PN374,N 4569653.2091,E 536862.3613,EL609.4159,--
--GT,PN374,SW2286,ST566235000,EW2286,ET566235000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN375,LA41.161105395600,LN21.260518420400,EL655.396000,--
--GS,PN375,N 4569655.0436,E 536869.7329,EL609.8716,--
--GT,PN375,SW2286,ST566241000,EW2286,ET566241000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN376,LA41.161078786800,LN21.260528826200,EL655.340000,--
--GS,PN376,N 4569646.8476,E 536872.1960,EL609.8157,--

--GT,PN376,SW2286,ST566247000,EW2286,ET566247000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN377,LA41.161052511600,LN21.260537966600,EL655.250000,--
--GS,PN377,N 4569638.7530,E 536874.3641,EL609.7258,--
--GT,PN377,SW2286,ST566253000,EW2286,ET566253000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN378,LA41.161036293000,LN21.260510152400,EL654.925000,--
--GS,PN378,N 4569633.7174,E 536867.9158,EL609.4011,--
--GT,PN378,SW2286,ST566259000,EW2286,ET566259000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN379,LA41.161027462200,LN21.260480292800,EL654.380000,--
--GS,PN379,N 4569630.9583,E 536860.9800,EL608.8564,--
--GT,PN379,SW2286,ST566264000,EW2286,ET566264000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN380,LA41.161016337600,LN21.260442812600,EL653.751000,--
--GS,PN380,N 4569627.4828,E 536852.2742,EL608.2277,--
--GT,PN380,SW2286,ST566273000,EW2286,ET566273000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN381,LA41.161007385600,LN21.260404083800,EL653.168000,--
--GS,PN381,N 4569624.6760,E 536843.2744,EL607.6450,--
--GT,PN381,SW2286,ST566279000,EW2286,ET566279000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.020, ESDV:0.010
GPS,PN382,LA41.161000565400,LN21.260379995000,EL652.919000,--

--GS,PN382,N 4569622.5439,E 536837.6785,EL607.3963,--
--GT,PN382,SW2286,ST566283000,EW2286,ET566283000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.020, ESDV:0.010
GPS,PN383,LA41.160994634400,LN21.260356289600,EL652.555000,--
--GS,PN383,N 4569620.6866,E 536832.1706,EL607.0325,--
--GT,PN383,SW2286,ST566287000,EW2286,ET566287000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.020, ESDV:0.010
GPS,PN384,LA41.160986419800,LN21.260326034000,EL652.269000,--
--GS,PN384,N 4569618.1172,E 536825.1416,EL606.7467,--
--GT,PN384,SW2286,ST566292000,EW2286,ET566292000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.020, ESDV:0.020
GPS,PN385,LA41.160978721200,LN21.260292073400,EL651.792000,--
--GS,PN385,N 4569615.7027,E 536817.2496,EL606.2700,--
--GT,PN385,SW2286,ST566298000,EW2286,ET566298000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN386,LA41.160972265800,LN21.260271033800,EL651.523000,--
--GS,PN386,N 4569613.6868,E 536812.3629,EL606.0012,--
--GT,PN386,SW2286,ST566302000,EW2286,ET566302000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN387,LA41.160960831600,LN21.260272052000,EL651.536000,--
--GS,PN387,N 4569610.1608,E 536812.6176,EL606.0143,--
--GT,PN387,SW2286,ST566305000,EW2286,ET566305000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.020, ESDV:0.010
GPS,PN388,LA41.160943161000,LN21.260276618000,EL651.476000,--
--GS,PN388,N 4569604.7151,E 536813.7076,EL605.9543,--
--GT,PN388,SW2286,ST566309000,EW2286,ET566309000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.020, ESDV:0.010
GPS,PN389,LA41.160930017400,LN21.260280699800,EL651.431000,--
--GS,PN389,N 4569600.6654,E 536814.6780,EL605.9094,--
--GT,PN389,SW2286,ST566312000,EW2286,ET566312000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, AGE:1.0, PDOP:1.575, HDOP:0.800, VDOP:1.357, TDOP:1.196, GDOP:1.025, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT11-04-2023
--TM14:51:28
--User Defined: Prilep_12km
--Equipment: Stonex, S800, SN:S802880402024, FW:0.22.180423(STONEX)
--Antenna Type: [STXS8SX062A NONE],RA0.0725m,SHMP0.0490m,L10.0743m,L20.0653m,--L1/L2 Integrated Antenna
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Data Collector Internet, Network: NTRIP iMAX-GNSS
--Entered Rover HR: 1.8000 m, Vertical
LS,HR1.8743
GPS,PNTRG 128,LA41.153699115200,LN21.255410440000,EL666.346000,--
--GS,PNTRG 128,N 4568602.9951,E 536617.1118,EL620.8516,--
--GT,PNTRG 128,SW2286,ST568307000,EW2286,ET568307000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.158, HDOP:0.800, VDOP:0.837, TDOP:1.002, GDOP:0.580, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PNTRG 129,LA41.153699145800,LN21.255410460400,EL666.343000,--
--GS,PNTRG 129,N 4568603.0045,E 536617.1165,EL620.8486,--
--GT,PNTRG 129,SW2286,ST568317000,EW2286,ET568317000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:21, AGE:1.0, PDOP:1.158, HDOP:0.800, VDOP:0.837, TDOP:1.002, GDOP:0.580, NSDV:0.010, ESDV:0.010


КООРДИНАТИ НА СНИМЕНИ ДЕТАЛНИ ТОЧКИ

11 536796.77 4569598.75 604.94
 12 536799.52 4569582.21 604.94
 13 536805.08 4569561.69 605.37
 14 536809.85 4569543.68 605.66
 15 536813.53 4569531.18 606.06
 16 536816.79 4569513.32 606.25
 17 536831.44 4569509.05 607.60 #
 18 536827.17 4569505.70 607.13 #
 19 536820.95 4569548.00 606.44 #
 20 536815.98 4569565.21 606.19 #
 21 536809.47 4569586.54 605.80 #
 22 536803.53 4569607.51 605.36 #
 23 536800.70 4569618.51 605.28 #
 24 536803.65 4569620.88 605.31 #
 25 536807.70 4569605.25 605.53 #
 26 536812.30 4569589.06 605.79 #
 27 536818.32 4569569.49 606.17 #
 28 536825.29 4569544.62 606.67 #
 29 536829.47 4569528.82 607.06 #
 30 536834.54 4569510.30 607.57 #
 31 536836.65 4569507.27 607.78
 32 536837.58 4569507.46 607.08
 33 536838.06 4569507.63 607.78
 34 536830.50 4569530.77 607.17
 35 536831.25 4569531.04 606.57
 36 536831.77 4569531.26 607.23
 37 536821.23 4569564.09 606.36
 38 536821.85 4569564.09 605.71
 39 536822.32 4569564.24 606.27
 40 536813.37 4569590.09 605.97
 41 536813.98 4569590.13 605.49
 42 536814.65 4569590.47 605.97
 43 536806.72 4569614.52 605.40
 44 536807.26 4569614.44 605.02
 45 536807.88 4569614.75 606.10
 46 536811.10 4569605.86 606.15
 47 536814.97 4569593.40 606.08
 48 536818.90 4569587.19 606.61
 49 536819.07 4569581.72 606.94
 50 536821.65 4569574.27 607.07
 51 536824.22 4569565.75 607.25
 52 536829.45 4569552.61 607.54
 53 536835.54 4569534.40 607.96
 54 536840.66 4569520.69 608.33
 55 536844.58 4569508.85 608.76
 56 536858.86 4569512.38 609.18
 57 536862.04 4569525.00 609.06
 58 536863.13 4569532.28 609.11
 59 536862.72 4569534.02 608.68
 60 536856.85 4569552.59 608.31
 61 536851.94 4569564.34 608.19
 62 536849.57 4569572.09 607.73
 63 536845.82 4569582.91 607.67
 64 536845.13 4569590.87 607.51
 65 536841.60 4569602.56 607.49
 66 536851.22 4569607.45 608.05
 67 536860.07 4569597.79 608.24
 68 536866.28 4569594.18 608.47
 69 536870.91 4569580.04 608.77
 70 536874.17 4569567.54 609.22
 71 536877.48 4569551.84 609.38
 72 536879.04 4569540.56 609.60
 73 536879.37 4569537.31 609.54
 74 536879.43 4569535.80 609.93
 75 536880.64 4569531.09 609.98
 76 536881.73 4569524.40 610.27

300 536785.61 4569684.77 604.86
 301 536782.77 4569683.65 604.68
 302 536780.93 4569683.13 604.54
 303 536787.65 4569684.28 604.96
 304 536790.08 4569669.42 604.98
 305 536792.18 4569669.34 604.94
 306 536787.11 4569667.87 604.84
 307 536784.30 4569666.95 604.22
 308 536793.02 4569646.44 605.21
 309 536790.60 4569645.71 604.53
 310 536796.53 4569646.98 605.23
 311 536798.11 4569647.57 605.12
 312 536800.54 4569632.70 605.34
 313 536801.98 4569633.09 605.31
 314 536797.23 4569631.40 605.29
 315 536794.94 4569630.40 604.86
 316 536804.09 4569627.26 604.88
 317 536801.21 4569638.34 604.89
 318 536797.30 4569652.17 604.63
 319 536794.25 4569664.34 604.47
 320 536788.74 4569683.28 604.15
 321 536790.09 4569685.24 605.32
 322 536797.50 4569688.65 605.51
 323 536805.67 4569691.58 606.05
 324 536815.09 4569695.90 606.86
 325 536823.07 4569699.55 607.43
 326 536832.56 4569704.05 608.44
 327 536841.42 4569708.33 609.19
 328 536850.28 4569712.75 610.16
 329 536857.92 4569716.54 610.85
 330 536860.09 4569720.79 612.34
 331 536868.80 4569724.07 612.83
 332 536875.16 4569711.28 613.12
 333 536870.24 4569705.39 612.50
 334 536865.25 4569704.14 612.34
 335 536862.28 4569702.88 610.77
 336 536850.28 4569698.00 609.79
 337 536840.65 4569695.15 608.85
 338 536828.12 4569690.57 607.70
 339 536821.78 4569687.98 607.17
 340 536813.24 4569684.33 606.55
 341 536806.29 4569681.24 605.84
 342 536799.68 4569677.91 605.37
 343 536793.34 4569673.69 605.33
 344 536796.71 4569662.04 605.40
 345 536804.32 4569664.94 605.71
 346 536814.52 4569668.94 606.37
 347 536822.60 4569671.79 606.89
 348 536830.46 4569674.66 607.48
 349 536836.63 4569676.64 607.93
 350 536844.13 4569680.41 608.67
 351 536852.25 4569682.93 609.36
 352 536859.16 4569684.82 610.01
 353 536865.22 4569686.92 610.44
 354 536868.13 4569688.90 612.05
 355 536878.23 4569691.09 612.60
 356 536885.31 4569680.80 612.75
 357 536878.20 4569674.63 611.82
 358 536872.43 4569673.54 611.64
 359 536868.72 4569671.90 610.10
 360 536856.92 4569666.41 609.30
 361 536844.80 4569661.83 608.31
 362 536832.10 4569658.09 607.27
 363 536822.36 4569655.07 606.51
 364 536812.84 4569651.58 606.09
 365 536808.23 4569650.57 605.91

77 536903.23 4569525.54 611.61	366 536801.48 4569645.47 605.62
78 536901.67 4569539.35 611.42	367 536804.41 4569632.93 605.71
79 536901.17 4569541.46 610.87	368 536812.68 4569635.02 605.98
80 536897.16 4569556.91 610.71	369 536819.10 4569638.46 606.49
81 536894.72 4569568.55 610.45	370 536828.47 4569642.72 606.99
82 536885.57 4569589.84 609.77	371 536835.18 4569645.99 607.31
83 536879.56 4569609.79 609.55	372 536842.92 4569649.12 608.01
84 536876.11 4569625.54 609.61	373 536853.32 4569651.16 608.84
85 536872.35 4569644.45 609.80	374 536862.36 4569653.21 609.42
86 536867.94 4569669.51 609.95	375 536869.73 4569655.04 609.87
87 536872.19 4569676.26 611.89	376 536872.20 4569646.85 609.82
88 536876.79 4569677.22 611.90	377 536874.36 4569638.75 609.73
89 536879.74 4569662.47 611.72	378 536867.92 4569633.72 609.40
90 536890.38 4569634.46 611.46	379 536860.98 4569630.96 608.86
91 536892.93 4569611.31 610.80	380 536852.27 4569627.48 608.23
92 536893.57 4569605.83 610.67	381 536843.27 4569624.68 607.65
93 536894.28 4569603.62 610.62	382 536837.68 4569622.54 607.40
94 536900.93 4569582.05 610.63	383 536832.17 4569620.69 607.03
95 536909.24 4569567.15 611.49	384 536825.14 4569618.12 606.75
96 536915.64 4569547.81 612.14	385 536817.25 4569615.70 606.27
97 536917.46 4569543.03 612.37	386 536812.36 4569613.69 606.00
98 536920.89 4569531.11 612.86	387 536812.62 4569610.16 606.01
99 536937.17 4569531.98 614.14	388 536813.71 4569604.72 605.95
100 536936.22 4569550.85 613.82	389 536814.68 4569600.67 605.91
101 536933.63 4569570.58 613.67	TRG 128 536617.11 4568603.00 620.85
102 536928.25 4569591.68 613.72	TRG 128 536617.12 4568603.00 620.85
103 536922.59 4569609.37 613.41	
104 536918.23 4569625.25 613.53	
105 536911.74 4569646.09 613.67	
106 536903.16 4569678.67 614.30	
107 536912.87 4569693.61 616.30	
108 536919.57 4569682.56 616.35	
109 536929.81 4569663.39 616.15	
110 536938.45 4569647.17 616.17	
111 536941.57 4569636.31 616.36 ##	
112 536931.53 4569628.93 614.97 ##	
113 536927.75 4569610.46 614.03 ##	
114 536934.32 4569595.24 614.48 ##	
115 536945.62 4569577.77 615.37 ##	
116 536951.54 4569566.35 615.72 ##	
117 536956.52 4569554.42 616.33 ##	
118 536969.06 4569549.14 617.93 ##	
119 536981.05 4569543.75 619.31 ##	
120 536989.26 4569548.77 621.48 ##	
121 536991.14 4569556.61 621.64 ##	
122 536992.36 4569568.52 621.54 ##	
123 536985.84 4569578.76 621.04 ##	
124 536983.54 4569594.87 620.74 ##	
125 536983.17 4569611.63 620.69 ##	
126 536980.03 4569620.19 620.58 ##	
127 536972.81 4569627.39 620.22 ##	
128 536970.86 4569635.48 620.44 ##	
129 536964.33 4569644.47 620.13 ##	
130 536956.12 4569646.33 619.19 ##	
131 536947.98 4569652.69 618.67	
132 536943.84 4569649.27 618.13	
133 536944.18 4569641.32 617.06	
134 536945.27 4569628.89 616.40	
135 536939.54 4569613.36 615.55	
136 536945.83 4569598.60 615.98	
137 536951.09 4569600.47 616.01	
138 536954.80 4569594.57 615.93	

MakEdit
07.11.2023 14:59:41



Печатено со MakEdit

Одделение за катастар на недвижности Прилеп

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-1382/2023 од 15.09.2023 11:29:57



Податоци за сертификатот на АН на Р. Македонија
Издавач: Elektronski Sellar
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериен број: 5f25 51 02
Валиден до: 17.08.2025
Датум и час на потпишување: 15.09.2023 во 11:30:03
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



Податоци за сертификатот на овластеното лице
Сертификатот е издаден на: Тони Јорданоски
Издавач: KIBSTrust Issuing Csig CA G2
Сериен број: ece0282c
Валиден до: 12.07.2024
Датум и час на потпишување: 15.09.2023 во 11:30:33
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

ОДДЕЛЕНИЕ : ПРИЛЕП

К.О : ЗАГОРАНИ

ПАРЦЕЛА : 172

Ознака (тип) на геодетска точка	Y	X	H
PP_TR_31	7537334.220	4569501.810	693.04

М.П.

Овластено лице

Тони Јорданоски

(име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-1382/2023 од 15.09.2023 11:29:57



БАРАЊЕ

за издавање на податоци од ГКИСКО ЗАГОРАНИ
Од ДАЛТА ГЕОИНЖЕНЕРИНГ, 5490847.
РИСТЕ СЕКИРЧАНЕЦ 1-А, ____.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: ____ за КП број: ____, КО: ____.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: ____.
3. Извод од катастарски план за КП број: ____, КО: ____.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: ____, КО: ____.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: ____.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: ____.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: ____.
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: ____, број на зграда ____, влез ____, кат ____, посебен дел од згради (стан/деловна просторија) ____, КО ____.
9. Лист за предбележување на градба број: ____ на КП број: ____, КО ____.
10. Лист за предб. на инфрастр. објект број: ____ на КП број: ____, КО ____.
11. Евидентен лист за згради и други објекти број: ____, КО: ____.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: ____.
13. Лист за времени објекти број: ____, КО ____.
14. Пописен лист со незапишани права број: ____, КО: ____.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: 172, КО: ПРИЛЕП - ЗАГОРАНИ.
16. Координати на детална точка ____, КП: ____.
17. Фотокопија од етажна скица ____.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: ____ од КЗ/КН, КО ____.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20. Список индикации за КП број: ____, КО: ____.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. ____.
22. Други податоци: КП: ____.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Дата 15.09.2023

Подносител на барањето

ДАЛТА ГЕОИНЖЕНЕРИНГ

(име, презиме и потпис)

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција:

6055851

Датум на валута 15.09.2023	
Назив на налогодавач: Тони Јорданоски ул. Сотка Ѓорѓиоски 15	Назив на налогопримач: НРБМ Буџет на РМ
Трансакциска сметка на	Трансакциска сметка на 100-0000000-630-95
Банка на налогодавач:	Банка на налогопримач: AKN 5
Даночен број или ЕМБС: 5490847	Износ: МКД 409
Повикување на број:	Уплатна сметка:
Цел на плаќање: Координати од геодетска мрежа	Сметка на буџетски корисник: 2100100450-787-11
Потпис:	Приходна шифра и програма: 724116-20 ☐ преку МИПС
	Датум на уплата: 15.09.2023 Место на плаќање: Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА

400

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

0

ПРОВИЗИЈА

9

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА

409

www.katastar.gov.mk

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1109-1645/2023 од 07.11.2023 14:55:00

**БАРАЊЕ**

за издавање на податоци од ГКИСКО ЗАГОРАНИ
Од ДАЛТА ГЕОИНЖЕНЕРИНГ, 5490847.
РИСТЕ СЕКИРЧАНЕЦ 1-А, ____.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: ____ за КП број: ____, КО: ____.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: ____.
3. Извод од катастарски план за КП број: ____, КО: ____.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: ____, КО: ____.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: ____.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: ____.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: ____.
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: ____, број на зграда ____, влез ____, кат ____, посебен дел од згради (стан/деловна просторија) ____, КО ____.
9. Лист за предбележување на градба број: ____ на КП број: ____, КО ____.
10. Лист за предб. на инфрастр. објект број: ____ на КП број: ____, КО ____.
11. Евидентен лист за згради и другио бјекти број: ____, КО: ____.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: ____.
13. Лист за времени објекти број: ____, КО ____.
14. Пописен лист со незапишани права број: ____, КО: ____.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: ____, КО: ____.
16. Координати на детална точка ____, КП: ____.
17. Фотокопија од етажна скица ____.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: ____ од КЗ/КН, КО ____.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20. Список индикации за КП број: ____, КО: ____.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. ____.
22. Други податоци: КП: 172.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Дата 07.11.2023

Подносител на барањето

ДАЛТА ГЕОИНЖЕНЕРИНГ

(име, презиме и потпис)

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција:

6176161

Назив на налогодавач: Тони Јорданоски ул. Сотка Ѓорѓиоски 15	Датум на валута 07.11.2023	Назив на налогопримач: НРБМ Буџет на РМ
Трансакциска сметка на	Трансакциска сметка на 100-0000000-630-95	Банка на налогопримач: AKN 5
Банка на налогодавач:	Износ: МКД 1352	Уплатна сметка:
Даночен број или ЕМБС: 5490847	Сметка на буџетски корисник: 2100100450-787-11	Приходна шифра и програма: 724116-20 ☐ преку МИПС
Повикување на број:	Датум на уплата: 07.11.2023	Место на плаќање: Интернет Casys cPay
Цел на плаќање: Издавање на податоци во дигитална форма		
Потпис:		

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	1078
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	24
ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ	250.00
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	1352

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-66/2023 од 08.11.2023 13:13:51



ИЗВЕСТИВАЊЕ

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДАЛТА ГЕОИНЖЕНЕРИНГ, заведена под број: 03-463/3-107/2023 од 07.11.2023 година.

Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационален систем.

Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 08.11.2023 13:13:51 часот.

М.П.

Службено лице

ДАЛТА ГЕОИНЖЕНЕРИНГ

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-66/2023 од 08.11.2023 13:13:51



ИЗВЕСТИВАЊЕ

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДАЛТА ГЕОИНЖЕНЕРИНГ, заведена под број: null од null година.

Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационален систем.

Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 08.11.2023 13:13:51 часот.

М.П.

Службено лице

ДАЛТА ГЕОИНЖЕНЕРИНГ

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-66/2023 од 08.11.2023 13:13:51



ИЗВЕСТИВАЊЕ

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДАЛТА ГЕОИНЖЕНЕРИНГ, заведена под број: 0801-172/2023 од 08.11.2023 година.

Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационален систем.


Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 08.11.2023 13:13:51 часот.

М.П.

Службено лице

ДАЛТА ГЕОИНЖЕНЕРИНГ

(име и презиме, потпис)



ДИСПОЗИЦИЈА ВО ОДНОС
НА ГРАД ПРИЛЕП




ДИСПОЗИЦИЈА ВО ОДНОС НА нм. ЗАГОРАНИ



ПРЕДМЕТЕН ОПФАТ СО ВКЛУЧЕНИ КП

наслов на планот:	
ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН	
објект:	A3.1 - ВИКЕНД КУКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ
ПРОЕКТНА ПРОГРАМА	
инвестирот	Владимир Глигоровски
планери:	овластување за изработка на проектна документација-(урбанизам) бр.0.0091 арх.Димески Марјан, ди. овл.бр.0.0091
фаза:	УРБАНИЗАМ - "У"
лист:	МАКРОЛОКАЦИЈА
локација:	КП со бр. 167, 172, 173, 174, 175 и 176, КО Загорани, Општина Прилеп
назив на правното лице-изработувач:	"ПРОБЕЛА" увоз -извоз дооел - Прилеп
Лиценца за Б за проектирање на градби од втора категорија:	бр.П.488/Б од 10.03.2024 год .
управител:	Марјан Димески д .и.а.
тех.бр.	307-23/2025
размер:	1:1000
датум:	ЈУНИ 2025
Лист бр.	1
 ПРОЕКТИРАЊЕ - УРБАНИЗАМ - ВНАТРЕШЕН ДИЗАЈН	

ТЕРЕНСКА СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ НА К.П. 172, 173, 174, 175, 176, 167
P = 1 : 1500



ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
П = 1,51 ха

наслов на планот:

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
за изработка на
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
ЗА ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

објект: А3.1 - ВИКЕНД КУКИ И ДРУГИ
ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

инвестирот :
Владимир Глигоровски

планери:
овластување за изработка на проектна
документација-(урбанизам) бр.0.0091
арх.Димески Марјан, ди.
овл.бр.0.0091

фаза: УРБАНИЗАМ - "У"

лист:
**АЖУРИРАНА ПОДЛОГА
СО НАНЕСЕН ОПФАТ**

локација:
КП со бр. 167, 172, 173, 174, 175
и 176, КО Загорани, Општина
Прилеп

назив на правното лице-изработувач:
**"ПРОБЕЛА" увоз -извоз дооел -
Прилеп**

Лиценца за Б за проектирање на градби од втора категорија:
бр.П.488/Б од 10.03.2024 год .

управител:
Марјан Димески д .и.а.

тех.бр.
307-23/2025

размер:
1:1000

датум:
ЈУНИ, 2025

Лист бр.
2



ПРОЕКТИРАЊЕ - УРБАНИЗАМ - ВНАТРЕШЕН ДИЗАЈН



СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Арх.бр./Nr. Arkivi. 15-1853/2
Дата/Data: 08-05-2025

Врз основа на член 42, став (1) и став (9) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25), а во врска со член 4, став (3) од Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/04), министерот за животна средина и просторно планирање, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за Услови за планирање на просторот

1. Со ова Решение на Општина Прилеп се издаваат Услови за планирање на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 167, КП 172, КП 173, КП 174, КП 175, КП 176, КО Загорани, Општина Прилеп.

Површината на планскиот опфат изнесува 1.51 Ха.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање на просторот треба да представуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот во соодветниот плански документ, во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

2. Условите за планирање на просторот од точка 1 на ова Решение, изработени од Агенцијата за планирање на просторот со тех. бр. Y04225 се составен дел на Решението.

Bazuar në nenin 42, paragrafi (1) dhe paragrafin (9) të Ligjit për planifikim urbanistik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 dhe 40/25), dhe në lidhje me nenin 4, paragrafi (3) të Ligjit për zbatimin e planit hapësinor të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 39/04), Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor miratoi:

A K T V E N D I M

për Kushtet e Planifikimit Hapësinor

1. Me këtë Aktvendim komunës së Prilepit, i lëshohen Kushtet për planifikim hapësinor me destinim shtëpi vikendi dhe objekte të tjera për akomodim të përkohshëm në PK 167, PK 172, PK 173, PK 174, PK 175, PK 176, KK Zagorani, Komuna e Prilepit.

Sipërfaqja e zonës së planifikimit është 1.51 ha.

Lloji i dokumentacionit planor duhet të përputhet me Ligjin për planifikim urbanistik dhe Rregulloren për planifikim urbanistik.

Kushtet për planifikim hapësinor duhet të paraqesin parametra hyrës dhe udhëzues për planifikimin e hapësirës, vendosjen e koncepteve dhe zgjidhjeve të planifikimit në të gjitha fushat që kanë të bëjnë me planifikimin hapësinor në dokumentin përkatës planor, konform Planit hapësinor të Republikës së Maqedonisë.

2. Kushtet për planifikim hapësinor nga pika 1 e këtij Aktvendimi, të përgatitura nga Agjencia e Planifikimit Hapësinor me nr. teknik. U04225 janë një pjesë përbërse e Aktvendimit.

СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

3. Условите за планирање на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 167, КП 172, КП 173, КП 174, КП 175, КП 176, КО Загорани, Општина Прилеп, содржат општи и посебни одредби, насоки и решенија и заклучни согледувања со обврзувачка активност од планската документација од повисоко ниво и графички прилози кои претставуваат Извод од планот.

4. Меѓу приоритетните определби на Просторниот План е заштита на земјоделското земјиште, а особено стриктно ограничување на трансформацијата на земјиште од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето. Планскиот опфат зафаќа земјиште 4-та бонитетна класа.

5. Донесувачот или изработувачот кој ја подготвува планската документација е должен да ги прибави сите податоци што произлегуваат од општите и посебните мерки за заштита на животната средина, природата и водите за конкретниот зафат и за соседните подрачја што граничат со планскиот опфат, а што се неопходни за изработување на урбанистичкиот план или урбанистички проект, согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25).

6. При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата за предметниот простор со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 167, КП 172, КП 173, КП 174, КП 175, КП 176, КО Загорани, Општина Прилеп, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

3. Kushtet për planifikim hapësinor me destinim shtëpi vikendi dhe objekte të tjera për akomodim të përkohshëm në PK 167, PK 172, PK 173, PK 174, PK 175, PK 176, KK Zagorani, Komuna e Prilepit, përmbajnë dispozita të përgjithshme dhe të veçanta, udhëzime, zgjidhje dhe vëzhgime përmbyllëse me veprimtari obligative nga dokumentacioni planor i nivelit më të lartë dhe shtojca grafike që paraqesin Ekstrakt nga plani.

4. Një nga prioritetet kryesore të Planit Hapësinor është mbrojtja e tokës bujqësore, veçanërisht kufizimi strikt i transformimit të tokës së klasës I-IV për përdorim jo-bujqësor, si dhe ruajtja e cilësisë dhe pjellorisë natyrore të tokës.

Sipërfaqja e planifikuar mbulon tokë bujqësore të klasës së bonitetit të 4-të.

5. Miratuesi ose hartuesi që përgatit dokumentacionin e planifikimit është i detyruar të marrë të gjitha të dhënat që rrjedhin nga masat e përgjithshme dhe të veçanta për mbrojtjen e mjedisit, natyrës dhe ujërave për shtrirjen specifike dhe për zonat fqinje që kufizohen me objektin planor, e që janë të nevojshme për zhvillimin e planit urbanistik ose projektit urbanistik, në pajtim me nenin 47 të Ligjit për planifikim urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 dhe 40/25).

6. Gjatë marjes së vendimit për zbatimin ose vendimit për mos zbatimin e vlerësimit strategjik të dokumentacionit për sipërfaqen në fjalë me destinim shtëpi vikendi dhe objekte të tjera për akomodim të përkohshëm në PK 167, PK 172, PK 173, PK 174, PK 175, PK 176, KK Zagorani, Komuna e Prilepit, është e detyrueshme të merren parasysh udhëzimet për nevojën e hartimit të Raportit për Vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedis, si dhe vërejtjet dhe konkluzat të fushave përkatëse të përfshira në Planin Hapësinor të Republikës së Maqedonisë.



СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Општина Прилеп, врз основа на член 42, став (1) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25), поднесе барање преку е-урбанизам, со број на постапка УПП 68063 од 17.01.2025 година, до Агенцијата за планирање на просторот за издавање на Услови за планирање на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 167, КП 172, КП 173, КП 174, КП 175, КП 176, КО Загорани, Општина Прилеп.

Површината на планскиот опфат изнесува 1.51 Ха.

Согласно член 42, став (8) од истоимениот закон, Агенцијата за планирање на просторот ги изработи Условите за планирање на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 167, КП 172, КП 173, КП 174, КП 175, КП 176, КО Загорани, Општина Прилеп и ги достави до Министерството за животна средина и просторно планирање под бр. 15 1853/1 од 22.04.2025 година.

Условите за планирање на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 167, КП 172, КП 173, КП 174, КП 175, КП 176, КО Загорани, Општина Прилеп, претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот и поставувањето на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот.

ARSYETIM

Komunës së Prilepit, në bazë të nenit 42, paragrafi (1) të Ligjit për Planifikim Urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 dhe 40/25), ka paraqitur kërkesë përmes e-urbanizmit, me numër të procedurës UPP 68063 од 17.01.2025, Agjencisë për Planifikim Hapësinor për dhënien e kushteve për planifikim hapësinor me destinim shtëpi vikendi dhe objekte të tjera për akomodim të përkohshëm në PK 167, PK 172, PK 173, PK 174, PK 175, PK 176, KK Zagorani, Komuna e Prilepit.

Sipërfaqja e zonës së planifikimit është 1.51 ha.

Në bazë të nenit 42, paragrafi (8) të ligjit me të njëjtin emër, Agjencia e Planifikimit Hapësinor ka përgatitur Kushtet për Planifikim Hapësinor me destinim shtëpi vikendi dhe objekte të tjera për akomodim të përkohshëm në PK 167, PK 172, PK 173, PK 174, PK 175, PK 176, KK Zagorani, Komuna e Prilepit dhe i ka dorëzuar Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor me nr. 15 1853/1 nga 22.04.2025.

Kushtet për planifikim hapësinor me destinim shtëpi vikendi dhe objekte të tjera për akomodim të përkohshëm në PK 167, PK 172, PK 173, PK 174, PK 175, PK 176, KK Zagorani, Komuna e Prilepit, paraqesin parametra dhe udhëzime hyrëse në planifikimin e hapësirës dhe vendosjen e koncepteve dhe zgjidhjeve planifikuese në të gjitha fushat relevante për planifikimin e hapësirës.



СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Заклучните согледувања, дефинирани во Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија претставуваат обврзувачки активности во понатамошното планирање на просторот.

Врз основа на горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение

ПРАВНА ПОУКА: Против решението за услови за планирање на просторот може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 15 дена од приемот на решението.

Vërejtjet përfundimtare, të përcaktuara në Kushtet për planifikimin e hapësirës që rrjedhin nga Plani Hapësinor i Republikës së Maqedonisë, përbëjnë aktivitete detyruese në planifikimin e mëtejshëm të hapësirës.

Në bazë të asaj që u përmend më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktvendimi.

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktvendimi për kushtet e planifikimit të hapësirës, mund të ngrihet një padi administrative përpara gjykatës kompetente brenda 15 ditëve nga pranimi i Aktvendimit.

МИНИСТЕР/ MINISTRI
Izet Mexhiti



Изработил/Përpiloi: Raif Sulejmani, советник / këshilltar


Контролирал/Kontrollooi: Дејан Гаџовски, раководител на одделение / udhëheqes njësie

Одобрил:/Miratoi: Nebi Rexhepi, раководител на сектор / udhëheqes sektori

Одобрил/Miratoi: Resmi Ejupi-Државен секретар/Sekretar shtetëror

Согласен / Me pëlqim të:

Husamet Agushovski, посебен советник на кабинет на министер / këshilltar i posaçëm i kabinetit të ministrit



УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување,
КО Загорани,
ОПШТИНА ПРИЛЕП

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Тех. бр. Y04225

Скопје, април 2025

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување,
КО Загорани,
ОПШТИНА ПРИЛЕП

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Барател: Општина Прилеп

Тех.бр. Y04225

Раководител на задачата
Владимир Кузмановски, д.е.к.

Контролирал
Раководител на сектор за просторно планирање:
д-р Душица Трпчевска Ангелковиќ, д.и.а.
/ Раководител на сектор за просторно планирање /

Агенција за планирање на просторот
Директор

Александар Гелевски, д.и.а.

Скопје, април 2025

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, ОПШТИНА ПРИЛЕП

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република Македонија, го донесе Просторниот план на Република Македонија како највисок, стратешки, долгорочен, интегрален и развоен документ, заради утврдување на рамномерен и одржлив просторен развој на државата, определување на намената, како и уредувањето и користењето на просторот.

Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат услови за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки катастрофи.

Со донесувањето на Планот се донесе и Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија”, број 39/2004).

Со Законот се уредуваат условите начините и динамиката на спроведувањето на Просторниот план, како и правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето на Планот.

Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија, се заснова врз следните основни начела:

- јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија;
- единствен систем во планирањето на просторот;
- јавност во спроведувањето на Просторниот план;
- стратешкиот карактер на просторниот развој на државата;
- следење на состојбите во просторот;
- усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и интервенции во просторот;
- **координација на Просторниот план на Република Македонија, со другите просторни и урбанистички планови и другата документација за планирање и уредување на просторот, како и со субјектите за вршење на стручни работи во спроведувањето на Планот.**

Спроведувањето на Планот подразбира задолжително усогласување на соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на планови од пониско ниво, со Просторниот план.

Според член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со изготвување и донесување на просторни планови на региони, просторни планови на подрачја од посебен интерес, просторен план на општина, на општините во градот Скопје и на Градот Скопје, како и со **урбанистички планови за населените места и друга документација за планирање и уредување на просторот, предвидена со закон.**

За изработка и донесување на плановите од став 2 на овој член, Министерството надлежно за работите на просторното планирање, издава *Решение за Услови за планирање на просторот*.

Условите за планирање на просторот се со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 167, КП 172, КП 173, КП 174, КП 175, КП 176, КО Загорани, Општина Прилеп. Површината на планскиот опфат изнесува 1,51 ha.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот на населбата и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

Основни определби на Просторниот план на Република Македонија


Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата, како и обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите европски земји.

Остварувањето на повисок степен на интегрираност на просторот на Републиката подразбира *намалување на регионалните диспропорции*, односно квалитативни промени во просторната, економската и социјалната структура. Во инвестиционите одлуки, стриктно се почитуваат локационите, техно-економските и критериумите за заштита на животната средина, кои се усвоени на национално ниво. Една од основните цели на Просторниот план се однесува на штедење, рационално користење и заштита на природните ресурси, искористување на погодностите за производство и *лоцирање на активности на простори врзани со местото на одгледување или искористување*.

Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I - IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, посебно тежиште се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор на ограничување во планирањето на активностите, заради што е неопходна процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со неговата културолошка и цивилизациска важност и значење.


Местоположба на локацијата и ружа на ветрови



Општинска граница



Катастарска граница



Природни и климатски карактеристики

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, а без учеството и влијанието на човекот во нив спаѓаат географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки и климатски карактеристики.

Услови за планирање на просторот во КО Загорани, Општина Прилеп. Предметната локација се наоѓа северно од населено место Загорани на надморска височина од 610 м.

Клима: Во овој предел владее умерено-континентална клима, со просечна годишна температура од 11,1°C, односно просечен годишен максимум 16,6°C и годишен просечен минимум 6,1°C. Годишната амплитуда изнесува 21,8°C, додека разликата меѓу апсолутниот максимум (39,4°C) и апсолутниот минимум (-22,4°C) изнесува 61,8°C. Просечната годишна сума на сончевиот сјај изнесува 2300,7 саати. Просечна релативна влажност на воздухот изнесува 68%, што е прилично блиску до оптималната (70%).

Врнежи: Во поглед на врнежите карактеристичен е медитеранскиот pluviјален режим. Просечна годишна сума на атмосферскиот талог изнесува 551,5мм, со големи осцилации во поедини години (од 138мм до 712мм) и со нерамномерна распореденост во текот на годината. Просечно годишно има 33 денови со снежна покривка, а 150 дена трае мразниот период.

Магла: Просечно годишно има 12 дена со магла, 93 ведри денови, 183 облачни и 89 тмурни.

Ветрови: Подрачјето се смета за добро проветрено, со најголема зачестеност на ветровите од североисточен правец од 258% и просечна брзина од 3,7м/сек. југозападниот ветер со честина од 112%, јужниот 55% западниот 38% северниот 37% исток 32% северозапад 17% и североисток 13%.

Сеизмика: Врз основа на досегашните сеизмолошки истражувања и макросеизмичката реонизација на територијата на РСМ, очекуваните максимални земјотреси од локални или далечински жаришта, во рамките на урбаното подрачје ќе се манифестираат со епицентрален интензитет до VII^o според Меркалиевата скала.

Податоците се од мерна станица Прилеп.

Економски основи на просторниот развој

Концептот на планиран развој и просторна разместеност на економските дејности во Просторниот план на Република Македонија се темели на дефинираните цели на економскиот развој во “Националната стратегија на економскиот развој”, определбите за рационално користење на потенцијалите и погодностите на развојот, поставеноста на системот на населби, како и политиката за порамномерна и порационална просторна организација на производните и услужни дејности.

Според економската структура, фазата од развојот во која се наоѓа економијата, степенот на расположивоста на факторите, економските состојби и

економската позиција на Државата во светот, идниот развој на македонската економија е детерминиран од насоките и комбинацијата на инвестициите со другите развојни фактори.

Со разместувањето на производните и услужни дејности и со агломерирањето на населението во просторот, се формираат центри-полови на развојот како што е Градот Прилеп со гравитационо влијание врз планскиот опфат на локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот.

Половите на развој ги формираат оските на развојот детерминирани од географските карактеристики на просторите, т.е. релјефот, теченијата на реките и слично, а во современите текови позначајни се деловните односи, комуникациите, како и изградените инфраструктурни системи и стопански капацитети.

Со Просторниот план на Република Македонија дефинирани се пет оски на развој од кои релевантни за Општината на чиј простор припаѓа планскиот опфат за кој се наменети Условите за планирање е “Јужната развојна оска”.

Оваа оска како таква досега е ретко споменувана поврзувајќи ги градовите: Струга - Охрид - Ресен - Битола - Прилеп - Кавадарци - Неготино - Штип – Кочани - Делчево и продолжува кон Благоевград во Р Бугарија. На запад продолжува кон Елбасан-Р Албанија. Нема големи изгледи да стане меѓународна, но внатре во земјата таа поврзува значајни полови на развој.

Развојните оски имаат значајна улога во просторната организација, а во прв ред за модернизација на патиштата, за изградбата на далекуводи, гасоводи итн., со што ќе се создадат предуслови за поттикнување на развојот на вкупната економија во Регионот и интегрален просторен развој на Државата.

При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на просторот за економските дејности, решенијата во просторот треба да овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на природните и создадени ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко поврзување, локациона флексибилност и почитување на развојните фактори.

Реализација на документацијата со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување КО Загорани, Општина Прилеп, ќе биде во функција на поттикнување на развојот на туристичките активности и согласно определбите од Просторниот план на Република Македонија треба да базира на законитостите на пазарната економија и примена на релевантната законска регулатива од областа на заштитата на животната средина, особено превенција и спречување на негативните влијанија врз животната средина.

Користење и заштита на земјоделско земјиште

Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделството, а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од развојот на другите стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се постигнат следните зацртани цели:

- *Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на плодните површини во непродуктивни цели;*

- Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште и подобрување на структурата на обработливите површини во функција на поголемо производство на храна;
- Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на храна на терените каде концентрацијата на токсични материи од сообраќајни коридори во земјиштето, воздухот и водата се над дозволените норми;
- Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска намена со мелиоративни и агротехнички зафати;
- Искористување на компаративните предности и погодности на одделни подрачја и стопанства за повисок степен на финализација и задоволување на потребите на преработувачките капацитети и нивна ориентација кон извоз;
- Обезбедување на материјални и други услови за дефинирање и реализација на програмата за реонизација на земјоделското производство поради рационално искористување на сите природни ресурси, човечки потенцијали и индустриско-преработувачки капацитети.

Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на Пелагонискиот реон кој има 10 микрореони.

При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

Согласно Просторниот план на Р. Македонија планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на условите за живот треба да се во корелација со концептот за одржлив развој, кој подразбира рационално користење на природните и создадените добра. Одржливиот развој подразбира користење на добрата во мерка која дозволува нивна репродукција, усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите области на живеење. Стратегијата за користење на водата и развој на водостопанството е условена од фактот дека Републиката е сиромашна со вода поради што треба рационално да се користи и троши. Во развојот на водостопанството и водостопанската инфраструктура мора да се запази концептот на одржлив развој кој е насочен кон рационално користење на водата како природното богатство на земјата, а со тоа и подобрување на квалитетот на живеење. Колку водите во одреден простор може да се сметаат за “воден ресурс” зависи од можноста за нивно искористување, односно од можноста за реализирање на водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за покривање на потребите од вода за населението, земјоделството, индустријата и заштитата на живиот свет. Водата како “ресурс” ја има многу помалку од “присутните води”.

Со цел точно да се согледаат расположивите и потребните количини на вода во Републиката согласно Просторниот план на Р. Македонија во сливовите на реките

Вардар, Струмица и Црн Дрим дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): ВП “Полог”, “Скопје”, “Треска”, “Пчиња”, “Среден Вардар”, “Горна Брегалница”, “Средна и Долна Брегалница”, “Пелагонија”, “Средна и Долна Црна”, “Долен Вардар”, “Дојран”, “Струмичко - Радовишко”, “Преспа”, “Охридско - Струшко” и “Дебар”.

Просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, се наоѓа во ВП “Пелагонија”, кое го опфаќа сливот на Црна Река - од извориштето до водомерниот профил “Скочивир”.

Сливот на горниот тек на Црна Река е богат со вода, што го покажува и специфичното истекување (л/сек/км²), кое изнесува 11,9 л/сек/км² кај водомерниот профил “Доленци” (кој го опфаќа изворишниот дел), и 5,2 л/сек/км² кај водомерниот профил “Расимбегов Мост”.

Богатството со вода на ова подрачје ја покажува и присутството на изворите. Во Републиката се регистрирани вкупно 4.414 извори од кои со издашност над 100 л/сек регистрирани се 58. Во ВП “Пелагонија” регистрирани се вкупно 660 извори, од кои 4 се регистрирани како извори со значајна штедрост. Најголема штедрост и до 3м³/сек има изворот на Црна Река “Црна Дупка”.

За целосно искористување на хидролошкиот потенцијал на водотеците во ВП “Пелагонија” изградени се акумулациите “Стрежево” на реката Шемница и “Прилепско Езеро” на Стара Река. Основната намена на водите од овие акумулации е наводнување на обработливите површини во Пелагонија.

Во планскиот период во ВП “Пелагонија” се предвидува изградба на акумулациите “Бучин” и “Скочивир” на Црна Река и акумулацијата “Цер” на Церска Река. Водите од овие акумулации се предвидуваат за наводнување на обработливите површини, производство на електрична енергија и водоснабдување на населението и индустријата.

Согласно Просторниот план на Република Македонија основна цел во развојот на водостопанството е континуирано обезбедување на квалитетна вода за населението.

При обезбедувањето на потребните количини на вода потребна е примена на мерки кои ќе овозможат квалитетно водоснабдување преку:

- Дефинирање на заштитни зони и режим на заштита во зоните на изворникот за водоснабдување (доколку се користи независен изворник, односно не се приклучи на водоснабдителната мрежа на селото Загорани);
- Синхронизирана изградба на водостопански објекти со кои ќе се овозможи повеќе корисници да се снабдуваат со квалитетна вода;
- Рационално користење на водата преку примена на модерни технички решенија во управувањето со системот за водоснабдување;

Доколку за водоснабдување на се користат подземни води динамиката на користењето мора да биде усогласена со барањето на долгорочна експлоатација. Експлоатацијата на подземните води да се базира на извршени хидрогеолошки испитувања со што ќе се дефинира нивниот квантитет и квалитет.

Еден од основните приоритети во заштитата на животната средина е заштита на квалитетот на површинските и подземните води. За таа цел потребна е изградба на канализациски системи за прифаќање и третман на отпадните води. За да се

заштитат површинските и подземните води од загадување со отпадни води потребно е стриктно спроведување на принципот на заштита на квалитетот на водите на самите изворишта на загадување преку:

- Изградба на канализациски систем и соодветен третман на отпадните води пред да се испуштат во реципиентот;

За **наводнување** на обработливите површини во В.П “Пелагонија” изградени се системи за наводнување и одводнување кои покриваат површина од 24.743 ха. во Прилепско Поле и Битолско Поле, а за планскиот период до 2020 год. се предвидува проширување за нови 85.223 ха.

При изработката на планската документација за викенд куќите да се утврди местоположбата на постоечката и планираната инфраструктура за наводнување и одводнување на обработливите површини и соодветно на тоа да се предвидат мерки за нејзина заштита.

Енергетика и енергетска инфраструктура

Од аспект на **енергетиката и енергетската инфраструктура** со Просторниот план на Р.Македонија се дефинираат состојбите, потребите и начините на задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија во Републиката. При тоа приоритет се дава на намалување на увозната зависност на енергенти и енергија, односно задоволување на потрошувачката со домашно производство.

Според статистичките податоци последниве години во Републиката над 30% од потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се одвојуваат големи девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски горива ја наметнува потребата од подобрувањето на енергетската ефикасност. Европската регулатива “Европа 2020” за паметен, одржлив и сеопфатен развој предвидува мерки за намалување на емисиите на издувни гасови, зголемување на користењето на обновливи извори на енергија и зголемување на енергетската ефикасност. Имплементирањето на овие мерки, ќе придонесе за подобра односно поквалитетна иднина за следните генерации, отворање на нови работни места, а истовремено се обезбедуваат услови за одржлив развој. Со рационално искористување на енергетските извори им се овозможува на идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.

Размената на електрична енергија помеѓу балканските електроенергетски системи (чиј земји најчесто се увозници) е многу значаен фактор за натамошниот развој. Електроенергетските системи на балканските земји треба да бидат поврзани со конективни водови кои што нема да преставуваат тесно грло во трансмисија на потребните количини на електрична моќност. Републиката досега има 400 kV конективни водови со Грција (кон Солун и Лерин) и Косово (Косово-Б) и кон Бугарија (Црвена Могила) а во план е градбата на вод кон Албанија. Планираната, со Просторниот план на РМ, траса на водот од Скопје5 кон Србија е сменета и изграден е водот Штип-Србија.

Локацијата со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, нема конфликт со постојните и планирани преносни и конективни водови. Така постојниот 110kV преносен далновод Битола1-Прилеп1 минува на 3km југоисточно од оваа локација.

Гасовод

Природниот гас, со сегашната потрошувачка, малку е застапен во енергетскиот сектор во Републиката. Со негова зголемена употреба се воведува еколошки поприватливо гориво кое со својот хемиски состав и висока калорична моќ, претставува одлична замена за нафтата, нејзините деривати, јагленот и другите цврсти и течни горива. Природниот гас испушта помалку штетни материи во однос на другите енергенти, заради што аерозагадувањето е сведено на минимум.

Изградениот крак Жидилово-Скопје е дел од меѓународниот транзитен гасоводен систем Русија-Романија-Бугарија-С.Македонија. Се планира во идниот период доизградба на гасоводната мрежа во Републиката и поврзување со мрежите на соседните држави што ќе овозможи зголемување на сигурноста во снабдувањето на сите региони во Државата, но и урамнотежување на потрошувачката во текот на целата година.

При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем се планира да се изгради делница-2 Неготино-Прилеп-Битола со што ќе се овозможат поволни услови за развој на гасоводната мрежа во овој регион.

Трасата на планираниот гасовод од делница-2 ќе минува на 8,5km источно од оваа локација.

Население

Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и стопанската структура, зависи од развојот, структурните промени и просторната дистрибуција на населението.

Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот, критериумите за разместување и подвижноста, треба да се покаже просторно-временската компонента на остварување на идната организација и уредување преку демографскиот аспект.

Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова димензија, покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира населението, неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и како треба да придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на населението како произведен дел, потрошувач и управувач - креатор.

Тргнувајќи од определбата дека *популациската политика преку систем на мерки и активности* треба да влијае врз природниот прираст, се оценува дека за обезбедување на плански развој и излез од состојбата на неразвиеност се наметнува водењето активна популациска политика во согласност со можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки по одделни подрачја, со цел да се постигне *оптимализација во користењето на просторот и ресурсите*, хуманизација на условите за семејниот и општествениот живот на населението, намалување на миграциите, како и создавање на услови за порамномерен регионален развој на Републиката.

Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба да се има во предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси и потенцијалните потрошувачи и корисници на сите видови услуги.

Урбанизација и мрежа на населби

Урбанизацијата како сложен, динамичен процес треба да претставува основна рамка и влијателен фактор во насочувањето на долгорочниот просторен развој на Република С.Македонија. Планскиот концепт на развојот и уредувањето на селските подрачја претставува значајно, стратешко прашање и интегрален дел на глобалниот концепт на долгорочниот просторен развој на државата. Негова основна определба претставува унапредување на квалитетот на животните услови во руралната средина и намалување на постојната разлика во однос на условите во урбаните средини, преку интегрален-сеопфатен развој на селото.

Концептот на развојот и уредувањето на селските подрачја за основа ги има целите со кои е предвидено:

- Сеопфатен, рамномерно територијално распределен развој на целата територија;
- Интензивирање на функционалните врски во доменот на стопанството и услугите помеѓу соседните центри со координирано, заедничко организирање на активностите;
- Создавање услови за непречено вршење на основните човекови активности (функции), обезбедување висок степен на заштита на животната средина и запазување на принципите на одржлив развој;
- Стимулирање на развојот на основните дејности преку активирање на локалните потенцијали, оптимално искористување на природните погодности и осовременување на производството;
- Подобрување на животните услови преку плански насочено уредување на населбите и целосно опремување со елементи на комунална инфраструктура;
- Интегрално планирање на развојот на населените места и организација, уредување и користење на севкупната површина во границите на атарот и
- Обезбедување на целосна интеграција на руралните населби во системот на населбите во функционалните единици.

Иницијативата за изградба на викенд куќи и други објекти за времено сместување КО Загорани, Општина Прилеп, би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост, повисок квалитет на услугите во окружувањето, како и уреденост на просторот, сето тоа базирано врз принципите на одржлив развој како и максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната средина.

Просторниот развој на руралните населби, базиран на соодветна планска документација наметнува усогласување на истиот со планските решенија и насоки на Просторниот план на Република Македонија во сите сегменти на развојот, со особен акцент на она што значи стратешки решенија и насоки. Во таа смисла, одредени иницијативи за просторен развој кои се манифестираат со зафаќање на нови простори, проширување на урбаните опфати и регулирање на постојните

градежни подрачја треба да се преиспитуваат согласно решенијата од повисок, стратешки интерес за државата. Неопходно е почитување на определбите на Просторниот план во однос на дестимулација на проширување на градежното земјиште од една и поефикасно и порационално искористување на постојната ангажирана површина од друга страна односно:

- При изработка на урбанистичките планови на населбите, површините за сите урбани содржини треба да се бараат исклучиво во рамките на постојните урбани опфати, а надвор од овие рамки за исклучително оправдани цели и потреби, на површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија);
- Изградбата на *викенд населби*, времено сместување, големи трговски единици, големи едеиници за угостителство, стопански зони, земјоделски и други објекти со специфични намени да се насочува кон подрачја кои со планови и програми на општините ќе бидат определени за тие цели.

Домување

Во планските определби и насоки на Просторниот план од аспект на организација на *домувањето*, како една од основните функции на населбите, применета е концепцијата на полицентричен развој која го третира домувањето како посебен тип на развоен ресурс, што е особено важно за неразвиените подрачја како нови центри на развој.

Домувањето, општо, а станбената изградба посебно представува важна компонента на социјалниот и општо-стопанскиот развој, организација и уредување на просторот и подигнување на животниот стандард на населението.

Современите функционални барања на домаќинството за живеење, образование, воспитување, култура, здравство и друго, доведуваат до трансформација на традиционалниот тип на домување и проширување на неговата основна функција за задоволување на егзистенцијалните потреби на домаќинството, преку внесување на нови вредности и изнаоѓање на нови можности за адекватно користење и организирање на просторот. Во оваа групација спаѓаат станбени единици за секундарно домување, односно станови кои се користат повремено во текот на годината, а кои се наоѓаат во:

- *Куќи за времено сместување*, каде станот е наменет исклучиво за одмор и рекреација;
- семејни куќи, каде станот се користи повремено за одмор и рекреација, но претходно бил користен за живеење.

Домувањето на современ, културен начин не значи само престој во затворен стан, туку и во отворени простори, можност за користење на околни спортски терени, остварување на блиски врски и можност за одмор и освежување. Поради тоа во просторното планирање домувањето во зависност од просторните рамки во кое се одвива, се дефинира во потесна смисла како биолошко - физиолошка функција, а во поширока како еколошка социјална функција.

Инцијативата за изградба на *викенд куќи и други објекти за времено сместување* КО Загорани, Општина Прилеп, ќе даде придонес кон трансформација на традиционалниот тип на домување преку проширување на неговата основна функција, внесување на нови вредности и изнаоѓање на нови

можности за адекватно користење и организирање на просторот односно градење на станови кои се користат повремено во текот на годината.

Јавни функции

Организацијата на јавните функции е директно поврзана со планирањето и уредувањето на населбите и зависи од типот на населбата, нејзиното место и улога во хиерархијата на населбите и соодветното ниво на централитет. Концепцијата на организација на јавните функции се надополнува и усогласува со промените во политичко-институционалниот систем на државата, како и со новите тенденции на организирање и финансирање на овие дејности.

На предложениот простор наменет за викенд куќи и други објекти за времено сместување КО Загорани, Општина Прилеп, нема препораки и обврски за организација на јавни функции (образование, здравство, социјала и спорт и рекреација), што значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции.

Сообраќај и врски

Комуникациската мрежа на Република С.Македонија, сочинета од повеќе комуникациски потсистеми, е етаблирана преку системот за сообраќај и врски врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на државата. Комуникациските системи во Републиката, кои се од особено значење за развојот на стопанските активности, се очекува да се подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на комуникациите:

- екстерното поврзување на државата (стратешки коридори);
- интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби).

Основа за екстерното поврзување на државата се дефинираните комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што воедно се и основа за ориентација кон европските и балканските определби за економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.

Основата за интерното поврзување во државата односно планирање и развој на патната мрежа на Државата се базира на категоризација на патиштата, на стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со “Е” ознака на патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како и на определбите од долгорочната стратегија за развој.

Мрежата на патишта “Е” ознака што ги дефинира меѓународните коридори за патен сообраќај низ Републиката се: E-65, E-75, E-850, E-871.

Според Просторниот план на Република Македонија, автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:

- М-5 - (Крстосница Подмоље-Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Бабуна-крстосница Отовица-Штип-Кочани-Делчево-БГ-Звегор), со (Крак Битола-крстосница Кукуречани-ГР-Меџитлија)

Врз основа на „Одлуката за категоризација на државните патишта“ овој магистрален патен правец се преименува со ознаката:

- **A3** - (Крстосница Требениште-врска со А-2-крстосница Подмоље-Охрид-Косел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Штип-Кочани-Делчево-граница со Бугарија-граничен премин Рамна Нива), делница Битола-крстосница Кукуречани-граница со Грција-граничен премин Меџитлија-делница Косел-врска со А-3-Охрид-граница со Албанија-граничен премин Љубаниште)

Во идната патна мрежа на Републиката, основните патни коридори ќе ги следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во Републиката ќе формираат три основни патни коридори, што треба да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со системот на европските автопатишта (ТЕМ):

- север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција),
- исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје-Тетово-Струга-Албанија и крак Скопје - Србија),
- исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес - Прилеп - Битола - Ресен - Охрид - Требеништа - М4 (крак Битола - граница со Грција).

На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат регионалните патишта, што заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа на Републиката.

Релевантен регионален патен правец за предметната локација, според Просторниот план на Република Македонија, влегува во групата на регионални патишта "Р1" и е со ознака:

- **Р1101** - (Прилеп-врска со А1, А3 – Битола – Макази - Царев двор - врска со Р1307).

Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно опслужување на Републиката, ќе биде во функција на сообраќајните потреби (очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот патен систем, како и економската моќ на државата, а трасите на меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано вкрстосување со останатата патна мрежа.

При изработка на планската документација од аспект на безбедноста во Патниот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Сообраќајот, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.

Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на железничкиот систем базира на потребата за модернизација и проширување на железницата во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Републиката со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.

Железничката мрежа на Републиката, во планскиот период, треба да ја сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен карактер, регионални линии и локални линии.

Магистрални железнички линии од меѓународен карактер:

- СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР 213,5 km
- СР - Блаце-Скопје 31,7 km
- СР -Кременица-Битола-Велес..... 145,6 km
- БГ -Крива Паланка-Куманово 84,7 km
- АЛ-Струга-Кичево-Скопје..... 143,0 km

Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија и Кременица на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон Република Бугарија, односно на запад кон Република Албанија, со што ќе се овозможи целосно интегрирање на македонскиот железнички систем со соодветните системи на соседните држави.

Во планскиот период меѓудругото, се очекува развој на интегралниот транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на Македонските железници за извршување на задачите и за вклучување во меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на железничкиот сообраќај и со реалните можности на Државата.

Според Просторниот план на Република Македонија, железничката мрежа релевантна за предметниот простор е во групата на магистрални железнички линии од меѓународен карактер:

- СР -Кременица-Битола-Велес 145,6 km

Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Државата се интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 наутички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над територијата на државата.

Примарната аеродромска мрежа треба да ја сочинуваат вкупно 4 аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, Струмица и Битола. Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и опрема на интерконтинентални авиони, аеродромот во Охрид е реконструиран во повисока-II категорија, а новите аеродроми што се предвидуваат во Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго транспорт на стоки.

Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат сегашните 5 реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и вкупно 15 аеродроми за стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да се уредат и околу 20 терени за дополнителен развој на воздухопловниот спорт и туризам во согласност со меѓународните прописи за ваков вид на аеродроми.

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа:

Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, слики и звуци или други содржини од каква било природа преку радиобранови. Основни елементи на примопредавателниот систем се: антените, антенските столбови, водови, засилувачи и друго.

Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, поставуваат, градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите за

просторно и урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации содржани во препораките на Европската Унија.

Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува вредностите пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност на нејонизирачко зрачење издадено од Меѓународна комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши контрола со мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди усогласеноста на антенските системи со граничните вредности.

Оператори на мобилната телефонија во Републиката се: М-Телеком, А1 Македонија, Телекабел и Лајкамобајл. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат:

- Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
- региони, општини, населени места,
- подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, индустриски, погранични зони и др.),
- сообраќајна и транспортна инфраструктура.
- Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката инфраструктура на теренот.
- Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата (министерства, управи и сл.).

Овој регион покриени е со сигнал на мобилна телефонија на мобилните оператори.

Кабелска електронска комуникациска мрежа - се користи за дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни дистрибутивни и изводни точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти, надворешни ормари и др.

Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски комуникациски услуги.

Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства треба да се обезбеди:

- заштита на човековото здравје и безбедност,
- заштита на работната и животната средина,
- заштита на просторот од непотребни интервенции,
- заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски комуникациски мрежи,
- унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и

услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни електронски комуникациски мрежи.

АД “Македонски Телекомуникации” и останатите оператори за своите корисници обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни комуникациони услуги, јавни говорници и др. Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената електронска комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.

Телефонските корисници во ова подрачје во електронско комуникацискиот сообраќај приклучени се преку телефонската централа за Прилеп.

Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап до услуги (broadband) со големи брзини на: 100% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30 Mbps и најмалку 50% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 100 Mbps.

Заштита на животната средина

Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од “пасивниот” пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина, дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната средина во временската рамка на која се однесува планскиот документ.

Можни закани по животната средина на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп се: нарушување на квалитетот на воздухот, водите и почвата како резултат на емисија на загадувачки материи, зголемени нивоа на бучава и вибрации и несоодветно управување со отпадот.

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.

Мерки за заштита на животната средина кои треба да се превземат со цел да се обезбеди одржлив развој на анализираното подрачје со минимално негативно влијание врз медиумите и областите во животната средина:

- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности;
- Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии;
- Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на отпадните води и имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно искористување за истата или друга намена;
- Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред испуштање во најблискиот реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената отпадна вода со пропишаните гранични вредности на максимално дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот;
- Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина;
- Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето;
- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина;
- Уредување на просторот со заштитно и украсно зеленило. При изборот на вегетацијата да се даде приоритет на видовите (автохтони) со висок биоакумулативен капацитет за загадувачки материи.
- Да се изведуваат енергетски ефикасни објекти.

Заштита на природното наследство

Од областа на **заштита на природата** (*природното наследство, природните реткости и биолошката и пределската разновидност*), документацијата на предметниот простор треба да се усогласи со Просторниот план на Република Македонија на тој начин што, врз основа на режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото користење на природата и современиот третман на заштитата.

Особено внимание при заштита на природата, треба да се посвети на начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со инкомпатабилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните принципи:

- Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
- Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност во состојба на природна рамнотежа;
- Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;

- Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на природата;
- Рационална изградба на инфраструктурата;
- Концентрација и ограничување на изградбата;
- Правилан избор на соодветна локација.

Согласно законската регулатива од областа на заштита на природата и подзаконските акти донесени врз нивна основа, потребно е внесување на мерки за заштита на природата при планирањето и уредувањето на просторот и истите треба строго да се почитуваат.

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.

Просторот на предметната документација се наоѓа на територијата на подрачјето “Пелагонија”, коешто согласно Предлог-Репрезентативната мрежа на заштитени подрачја, изработена во рамките на проектната активност *Ref. RFP 79/2009 “Развој на репрезентативна мрежа на заштитени подрачја”* од Проектот 00058373-PIMS 3728 *„Зајакнување на еколошката, институционалната и финансиската одржливост на системот на заштитени подрачја во Република Македонија“*, технички и финансиски поддржана од Програмата за развој на Обединетите нации – UNDP и Глобалниот Еколошки Фонд – GEF е предложено за заштита од како подрачје значајно за зачувување/управување со одредени видови флора и фауна или заштита на пределските карактеристики. За овие подрачја не се предлага нивно прогласување во некоја од шесте категории на заштита, туку соодветни мерки за заштита на видовите.

Просторот на предметната документација се наоѓа во подрачје “Пелагонија” кое е предложено за заштита како Емералд Подрачје.

При изработката на планската документација да се испита дали предметната локација се наоѓа во подрачје на значаен видов биодиверзитет и соодветно на добиените податоци да се превземат мерки за заштита.

Доколку при изработка на документацијата на предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат мерки за заштита на природното наследство:

- Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле да бидат предложени и прогласени како природно наследство;
- Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување природното добро или Просторниот план за подрачје со специјална намена;
- Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж;

- Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни постапки за санирање на негативните појави;
- Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во окружувањето;
- Почитување на начелата за заштита на природата согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културно наследство

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на територијата на нашата држава, оставила значајни траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ на овие простори.

Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и просторен развој, односно стратегија за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство.

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижното културно наследство од посебно значење.

Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските населени места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците.

Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно наследство се: споменици, споменични целини и културни предели.

На подрачјето на катастарската општина Загорани има евидентирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат):

1. Археолошки локалитет “Попоица”, Загорани, доцноримски период;
2. Археолошки локалитет “Тумба”, Загорани, доцен неолит;

Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје на катастарската општина евидентирани се следните локалитети:

КО Загорани: *Кај Чешмата*, монета од хеленистичко време; *Попоица*, населба од доцноантичко време; *Тумба*, населба од неолитско време; *Црква Латинска*, осамени наоди од римско време и средновековна црква.

Според Просторниот план на Р.Македонија, најголем број на цели се однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во плановите од пониско ниво.

При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната позиција на утврдените *локалитети со културно наследство* и во таа смисла да се применат плански мерки за заштита на недвижното наследство:

- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на изработката на просторните и урбанистичките планови од пониско ниво заради обезбедување на плански услови за нивна заштита, остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите, како и во вкупниот развој на државата;
- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните споменички целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот споменичен простор заради зачувување на нивната културно - историска димензија и нивна соодветна презентација;
- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради усогласување од аспект на заштитата на недвижното културно наследство.

Културното недвижно наследство во просторните и урбанистички планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното и организационо ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности.

Туризам и организација на туристички простори

Туризмот и угостителството со својата основна функција-прифаќање, сместување и истовремено задоволување на голем број разновидни барања и желби на туристите, влијае врз вкупната економија и развојот на одредена средина, а исто така има изразено влијание и врз просторот во кој ја извршува својата дејност. Туризмот со своето мултиплицирано влијание во процесот на стопанисување, посредно и непосредно, ги вклучува и другите гранки и дејности во вкупната понуда на туристичкиот пазар. Ова пред сè, се однесува на угостителството, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, здравството и на разни други видови услуги. Исто така, преку туризмот се нудат и се продаваат нематеријални вредности, како што се: разни информации, обичаи, фолклор, забава, спортско-рекреативни активности и слично.

Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и ресурси по обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, атрактивност и степен на активираноста, на територијата на Р. Северна Македонија како посебни целини може да се издвојат следните видови на туристички потенцијали: водените површини, планините, бањите, целините и добрата со природно и културно наследство, транзитните туристички правци, градските населби, ловните подрачја и селата.

Согласно со основните долгорочни цели, концептот и критериумите за развој и организација на туристичката понуда, во Р. Северна Македонија се дефинирани вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони.

Предметната локација припаѓа на Пелагониски туристички регион со 9 туристички зони и 25 туристички локалитети

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи

Согласно Просторниот план на Република Македонија, предметната локација за која се наменети условите за планирање на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, се наоѓа во простори со висок степен на загрозеност од воени дејства.

Висок степен на загрозеност од воени дејства се простори кои во случај на војна би се нашле во зафатот на стратегиските насоки на нападот на агресорот. Истовремено тоа се насоки кои се совпаѓаат со природните комуникациски коридори во кои се сконцентрирани најразвиените физички структури и се со најгуста населеност. Оттука во случај на војна во овие простори може да се очекува висок степен на повредливост на физичките структури, луѓето и материјалните добра.

При изработка на планската документација од областа на заштитата и спасувањето задолжително да се применуваат важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област, а се применуваат во процесот на планирање и уредување на просторот.

Засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на другите заштитни објекти за заштита на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката. Јавните засолништа се планираат согласно со програмата на Владата за мерките за заштита и спасување и програмата на единиците на локалната самоуправа за мерките за заштита и спасување, а истите се вградени во урбанистичките планови.

Јавните засолништа според отпорноста се градат како засолништа за основна заштита, во согласност со техничките нормативи за изградба на јавни засолништа што ги донесува директорот на Дирекцијата.

Државата има обврска за изградба на јавни засолништа само во случај на исклучително загрозени објекти што ќе ги утврди Дирекцијата врз основа на геолошко- хидролошките и сеизмичките карактеристики на земјиштето и на капацитетот на задоволување на потребите за засолнување. Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со кои ќе ги задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните добра и културното наследство на своето подрачје.

Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и определување на потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува Владата.

Сеизмичките појави - земјотресите се доминантни природни непогоди во Државата, кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди ($M < 6,0$) можат да предизвикаат сериозни разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти, особено во руралните средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања. Историските податоци покажуваат дека силните земјотреси генерирани на територијата на државата се проследени и со појава на колатерални хазарди (ликвификација, одрони, свлечишта, пукнатини, раседници,

померувања), со доминантни одрони и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните последици на земјотресите.

Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства, географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание врз изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните сеизмички ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите градови, најголем број на населението, индустриските капацитети и најзначајните комуникации, како што се коридорите север - југ и исток - запад, се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност (интензитет од VII – X степени на МКС -64).

Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се наоѓа во зона со VII степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси.

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со задолжителна примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

Во инвестиционите проекти треба да се разработат мерките за заштита на човекот, материјалните добра и животната средина од природни катастрофи.

Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од елементарни непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата територија на државата, поради присутниот сеизмички hazard, како и изложеноста на други природни катастрофи. Со реализација на наведените приоритети се создаваат реални услови за успешна инженерска превенција и намалување на сеизмичкиот ризик на територијата на целата Држава, односно за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните состојби предизвикани од силните сеизмички сили.

За успешно функционирање на заштитата од природни и елементарни катастрофи во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се преземат соодветни мерки за заштита од пожари, односно евентуалните човечки и материјални загуби да бидат што помали во случај на пожари.

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната локација во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од градот Прилеп.

Да се почитуваат одредбите од Законот за пожарникарството, во кои се регулира дејствувањето на територијалните противпожарни единици при гаснењето на големи пожари на целата територија на Републиката.

Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурацијата на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и слично кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.

Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат низа мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците предизвикани со пожари, кои се однесуваат на:

- изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и водоводните објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на пожари;

- оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни материи;
- широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гаснење на пожарите.

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се уредени со Законот за заштита и спасување, како и Уредбата за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари.

При појава на природни стихии, како што се *поплавите*, секое организирано општество превзема активни и пасивни мерки за организирана одбрана.

Појавата на поплави првенствено е поврзана со природните езера и хидрографската мрежа, но најчестиот вид на поплави и најголемата опасност од нив, сепак, доаѓа од поројните водотеци. Согласно со ова за донесување на брзи, исправни и ефикасни одлуки неопходно е да се располага со:

- однапред разработен план;
- сигурни информации за состојбата во загрозеното подрачје;
- сигурни прогностички информации за очекуваните сосостојби;

Од метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди се манифестираат појавата на *град*, *луњени ветрови* и *магли*.

Согласно Просторниот План на Република Македонија, локацијата со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, се наоѓа во потенцијална зона на ликвидација.

Ликвидацијата, претставува доминантен колатерален хазард на кои, територијата на Државата, а со тоа и предметната локација, може да бидат изложени во сеизмички услови. Од геотехнички аспект, овие хазарди се релативно плиткы феномени кои настануваат во случај кога динамичката јакост на површинските почвени материјали е надмината, или во случај на пореметување на лабилните стенски блокови и изолирани карпи.

Доколку на предметната локација се потврди веројатноста за настанување на ликвидација, да се предвидат соодветни мерки за заштита согласно законската регулатива.

Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита од техничко - технолошки катастрофи е планирањето, кое преку осознавање и анализа на состојбите и опасностите од можните инциденти, во одржувањето на инсталациите и опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната средина.

Потребна е доследна примена на основните методолошки постапки за планирање и уредување на просторот:

- оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи;
- оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со одредено ниво на ризик;

- анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните технолошки системи;
- дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна работа на технолошките системи и при појавата на инцидентни случаи;
- процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра;
- утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност.

Со примена на оваа методолошка постапка може да се очекува остварување на следните основни цели за заштита од техничко-технолошки катастрофи:

- максимално усогласување и користење на просторот од аспект на заштита во рамките на просторните можности;
- вградување на мерките на кои се заснова организацијата на заштита и спасување на човечките животи и материјалните добра од техничко-технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот;
- интегрирање на елементите на загрозеноста на прашањата врзани со заштитата на животната средина.

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и потесната и пошироката животна средина постојат три нивоа на преземање на сигурносни, превентивни мерки:

Прво ниво: ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во технолошките процеси и одбегнување на технолошки катастрофи.

Второ ниво: се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што може да се случи во околности на поголеми индустриски акциденти.

Трето ниво: вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни материји, или последици од пожар и експлозии.

При изработката на плановите од пониско ниво треба да се има предвид следното:

- Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на технолошките акциденти, компатибилен на системот МАРС на Европската унија, како база за евиденција на опасни материјали, присутни во технолошките постројки и можни причини на катастрофи.
- Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи, базирани врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки.
- Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението и едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка катастрофа.

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

Во процесот за проценка на влијанието на плановите, стратегиите и програмите врз животната средина и врз здравјето на луѓето (Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина-СОВЖС), покрај проценката на влијанијата се предвидуваат и мерки кои имаат за цел заштита на животната средина од сите можни влијанија и тоа уште во процесот на планирање и донесување одлуки за одредени стратегии, планови и програми, т.е. плански документи. Преку навремено спроведување на постапката за СОВЖС се обезбедува идентификување на потенцијалните позитивни и негативни влијанија од реализацијата на планскиот документ врз животната средина, а исто така се дефинираат и алтернативи и можни мерки за спречување, намалување и ублажување на негативните влијанија врз сите елементи на животната средина.

СОВЖС се подготвува во согласност со националната легислатива и одредбите од друга релевантна меѓународна легислатива, која е инкорпорирана во националната, во форма на законски и подзаконски акти и Конвенции, кои се ратификувани од страна на РСМ со посебни закони.

Целта на СОВЖС постапката е да се процени дали планскиот документ е во согласност со поставените цели за животна средина на национално и меѓународно ниво. Целите на стратегиската оцена на влијанието врз животната средина се прикажани преку статусот на: населението, социо-економски развој, човековото здравје, воздухот, климатските промени, водата, почвата, природното и културното наследство и материјалните добра.

Најдобро е процесот на стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ да се одвива паралелно со развојот на планскиот документ, со цел навремено да се земат во предвид целите на животната средина при дефинирање на целите на самиот плански документ.

Постапката за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина се спроведува во неколку фази, од кои првата е **Утврдување на потреба од спроведување на СОВЖС** (дали планскиот документ ќе има значителни влијанија врз животната средина) согласно со Уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Оваа фаза претставува изготвување на Одлуката за спроведување или неспроведување на СОВЖС. Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за спроведувањето, односно не спроведувањето согласно со критериумите врз основа на кои се определува дали еден плански документ би можел да има значително влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето.

Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат со имплементација на документацијата, може да се разгледуваат од аспект на негативни влијанија и од аспект на идни бенефиции, односно позитивни влијанија, како и генерални мерки за заштита, намалување и ублажување на негативни влијанија се следните:

- Просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, во рамките на предвидениот опфат, се очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно опкружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, социо-економски развој.
- На просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, ќе има и негативни влијанија врз животната средина, посебно во фазата на градба на планираните објекти. Влијанијата што ќе се јават во фаза на градба (емисии на штетни материи во воздухот, можни штетни влијанија врз почвата (директни и индиректни), емисии на бучава, отпад и влијанија врз флората и фауната), ќе бидат локални и со ограничен временски рок.
- Влијанијата кои би можеле да се појават во фазата на експлоатација се нарушување на квалитетот на воздухот, водите и почвата како резултат на емисија на загадувачки материи, зголемени нивоа на бучава и вибрации и несоодветно управување со отпадот. Мерки за заштита од овие влијанија се наведени во секторските области: водостопанство и водостопанска инфраструктура и заштита на животната средина.
- Неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и стандардите за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.
- Предметниот простор нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови, радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.
- На просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. Доколку при изработка на предметната документација или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозувано со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно со законската регулатива.
- Во делот за заштита на културното наследство, културното наследство е наведено на ниво на катастарска општина, поради што при изработка на планска документација потребно е да се утврди дали на предметната локација има културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото и да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива.
- Со имплементацијата на документацијата на предметниот простор не постои можност за појава на прекугранични влијанија, ниту во фазата на градба, ниту во фазата на експлоатација, поради доволната оддалеченост на планскиот опфат од границите на Државата.

- Мерки за ублажување на негативните влијанија од евентуални несреќи и хаварии се наведени во секторската област: Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи.

При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, задолжително да се земат во предвид претходно наведените забелешки, како и забелешките од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија

Усогласување на планската документација со Просторниот план

Сите активности во просторот треба да се усогласат со насоките на Просторниот план на државата, особено значителните и оние кои се однесуваат на планирањето и изградбата на:

- Државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен сообраќај, телекомуникации);
- Енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи;
- Градежните објекти важни за Државата;
- Капацитетите на туристичката понуда;
- Стопанските комплекси и оние кои се однесуваат на поголеми концентрации (слободни економски зони);
- Капацитетите за користење на природните ресурси.
- Просторните планови на регионите и подрачјата од посебен интерес и урбанистичките планови се усогласуваат со Просторниот план на Републиката, особено во однос на следните елементи:
- Намената и користењето на површините;
- Мрежата на инфраструктура;
- *Мрежата на населби;*
- Заштитата на животната средина.

Насоките на Просторниот план на Републиката во однос на намената и користењето на површините се однесуваат на заложбата при изработката на урбанистичките планови, површините за сите урбани содржини треба да се бараат исклучиво на површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија).

Посебни мерки и активности за остварување на рационалното користење и заштита на просторот, како и посебни интереси на просторниот развој се:

- Обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и уредува просторот со цел за вкупен развој.
- Рационално користење на подрачјата за градба и нивно проширување или формирањето на нови врз база на критериумите за изготвување на соодветна планска документација.
- Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од градежните подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и упатствата од ресорите на земјоделството, водостопанството, шумарството и заштитата на животната средина.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Условите за планирање на просторот се со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 167, КП 172, КП 173, КП 174, КП 175, КП 176, КО Загорани, Општина Прилеп. Површината на планскиот опфат изнесува 1,51 ha.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот на населбата и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

При изработка на предметната документација треба да се земат во предвид горенаведените забелешки и следните поединечни заклучни согледувања од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

Економски основи на просторниот развој

- Реализација на документацијата со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување КО Загорани, Општина Прилеп, ќе биде во функција на поттикнување на развојот на туристичките активности и согласно определбите од Просторниот план на Република Македонија треба да базира на законитостите на пазарната економија и примена на релевантната законска регулатива од областа на заштитата на животната средина, особено превенција и спречување на негативните влијанија врз животната средина.

Користење и заштита на земјоделско земјиште

- Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на Пелагонискиот реон кој има 10 микрореони.
- При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

- За квалитетно и долгорочно водоснабдување на објектот потребно е да се дефинираат заштитни зони околу изворникот (доколку се користи независен изворник, односно не се приклучи на водоснабдителната мрежа на селото Загорани);
- Доколку за водоснабдување се користат подземни води (бунари) користењето на водите да биде врз основа на хидрогеолошки испитувања со кои ќе се дефинираат режимот на хранење на бунарите и квалитетот на водата;

- Отпадните води мора да бидат подложени на соодветен третман пред да се испуштат во реципиентот.

Енергетика и енергетска инфраструктура

- Локацијата со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување КО Загорани, Општина Прилеп, нема конфликт со постојните и планирани преносни и конективни водови.
- За електроенергетските корисници потребно е да се обезбеди сигурно и непрекинато снабдување со електрична енергија со напон кој ќе биде во дозволените граници.

Урбанизација и мрежа на населби

- Инцијативата за изградба на викенд куќи и други објекти за времено сместување КО Загорани, Општина Прилеп, би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост, повисок квалитет на услугите во окружувањето, како и уреденост на просторот сето тоа базирано врз принципите на одржлив развој како и максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната средина.

Домување

- Инцијативата за изградба на викенд куќи и други објекти за времено сместување КО Загорани, Општина Прилеп, ќе даде придонес кон трансформација на традиционалниот тип на домување преку проширување на неговата основна функција, внесување на нови вредности и изнаоѓање на нови можности за адекватно користење и организирање на просторот односно градење на станови кои се користат повремено во текот на годината.

Јавни функции

- На предложениот простор за викенд куќи и други објекти за времено сместување КО Загорани, Општина Прилеп, нема препораки и обврски за организација на јавни функции (образование, здравство, социјала и спорт и рекреација), што значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции.

Сообраќајна инфраструктура

- Според Просторниот план на Република Македонија автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:
- АЗ - (Крстосница Требениште-врска со А-2-крстосница Подмоље-Охрид-Косел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Штип-Кочани-Делчево-граница со Бугарија-граничен премин Рамна Нива), делница Битола-крстосница Кукуречани-граница со Грција-граничен премин Меџитлија-делница Косел-врска со А-3-Охрид-граница со Албанија-ГП Љубаништа).
- Релевантен регионален патен правец за предметната локација влегува во групата на регионални патишта "Р1" и е со ознака:

- P1101 - (Прилеп-врска со A1,A3 – Битола – Макази - Царев двор - врска со P1307);
- При изработка на планската документација од аспект на безбедноста во Патниот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Сообраќајот, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа

- Локацијата со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување КО Загорани, Општина Прилеп, нема конфликт со постојните и планирани радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.
- Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на квалитет на пренос.

Заштита на животна средина

- Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.
- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности.
- Да се следи и контролира присуството на загадувачки материји во воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии.
- Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на отпадните води и имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно искористување за истата или друга намена.
- Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред испуштање во најблискиот реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената отпадна вода со пропишаните гранични вредности на максимално дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот.
- Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.
- Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.
- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материји и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

- Уредување на просторот со заштитно и украсно зеленило. При изборот на вегетацијата да се даде приоритет на видовите (автохтони) со висок биоаккумулативен капацитет за загадувачки материи.
- Да се изведуваат енергетски ефикасни објекти.

Заштита на природно наследство

- Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на предметниот простор со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.
- Доколку при изработка на документацијата на предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културно наследство

- Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното наследство и Археолошката карта на Република Македонија¹ на подрачјето на катастарската општина Загорани има евидентирани недвижни споменици на културата и археолошки локалитети.
- При изработка на планска документација од пониско ниво да се утврди точната локација на евидентираното и регистрираното културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото.
- Доколку при изведување на земјаните работи се најде на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива, Законот за заштита на културното наследство и важечките законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област, односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство.

Туризам и организација на туристички простори

- Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, припаѓа на Пелагониски туристички регион во кој се утврдени 9 туристички зони со 25 туристички локалитети.
- Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација на туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските дејности да се почитуваат критериумите за заштита и одржлив економски развој.

¹ МАНУ Скопје, 1996г.

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи

- Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, се наоѓа во простори со висок степен на загрозеност од воени дејства. Според тоа во согласност со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.
- Согласно Просторниот План на Република Македонија, локацијата со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, се наоѓа во потенцијална зона на ликвидација. Доколку на предметната локација се потврди веројатноста за настанување на ликвидација, да се предвидат соодветни мерки за заштита согласно законската регулатива.
- Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.
- Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до VII степени по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно- правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

- При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата на предметниот простор со намена викенд куќи и други објекти за времено сместување, КО Загорани, Општина Прилеп, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2002 - 2020

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
 АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Биланс на намена на површините

Користење на земјштето

Карта бр. 20

Легенда:

- | | | |
|--|---|---|
|  шуми и шумско земјиште |  зони за експлоат. на минерали |  автопат |
|  земјоделско земјиште |  туристички простори |  магистрален пат |
|  наводнувани површини |  транзитни коридори |  регионален пат |
|  високопланински пасишта |  туристички центри |  железничка мрежа |
|  акумулации | |  воздухопловно пристаниште |



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти

Тема:
Просторно-функционална организација

Систем на населби и сообраќајна мрежа

Карта бр. 22



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ



АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:

Синтезни карти

Тема:

Техничка инфраструктура

Водостопанска и енергетска инфраструктура


Карта бр. 23

Легенда:

- Изворишта
- Водоводен систем
- Регионален водост. систем
- Акумулации
- Акумулации по 2020г.
- Природни езера
- Наводнувани површини

- Водостопански подрачја
- Термоелектрани
- Хидроелектрани
- Далноводи
- 110 kV
- 220 kV
- 400 kV
- Трафостаници
- 110 kV
- 220 kV
- 400 kV

- Рафинерија
- Нафтовод
- Индустриски топлани
- Рудник на јаглен
- Брикетара
- Гасовод
- Регулациони станици
- Канализационен систем



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

 АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:

Синтезни карти

Тема:

Заштита на животната средина

Реонизација и категоризација на просторот за заштита

Карта бр. 24

Легенда:

 Граници на региони за управување со животната средина

 Заштита на простори со природни вредности

 Рекултивација на деград. простори

 Управување со загад. на воздух и вода

 Заштита на реки со нарушен квалитет

 Заштита на акумулации и реки за водозафати

 Рекултивација на деградирани простори

 Заштита на земјоделско земјиште

 Заштита на шуми

 Поволни подрачја за лоцирање регионални санитарни депонии

 Поволни хидрогеолошки средини за лоцирање на депонии

 Споменичко подрачје

 Археолошки локалитети

 Споменички целини

